

ДИЗАЈНИРАЊЕ ИЗБОРЕН СИСТЕМ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

---

Д-р НАТАША ГАБЕР  
М-р АНЕТА ЈОВЕВСКА

Фондација "Фридрих Еберт"  
Канцеларија Скопје  
Скопје, Април 1997

A 97 - 04583



## СОДРЖИНА

Издавач:  
Фондација "ФРИДРИХ ЕБЕРТ"  
Канцеларија Скопје  
Бул. Партизански Одреди бр 89  
91000 Скопје, Република Македонија

Лектор:  
Марија Станкова

Редакција:  
Милинка Трајковска

Техничка обработка:  
Миле Митровски

Печат и реализација:  
"АМК Макдизајн" - Скопје

Тираж: 750 примероци

<b>1. Вовед</b>	7
<b>2. Изборните системи и нивните димензии</b>	12
2.1. Видови изборни системи .....	14
2.2. Степен на пропорционалност на изборните формули .....	21
2.3. Техники на гласање и гласање во рамки на партишка листа .....	22
2.4. Изборни единици .....	25
2.5. Изборен праг .....	31
2.6. Големина на претставничкото тело .....	32
2.7. Некои дилеми околу примената на пропорционалните модели .....	34
2.8. Односот изборен - партиски систем .....	37
<b>3. Состојбата во Македонија</b>	39
3.1. Политичките ефекти на изборниот систем на Македонија во 1990 г. ....	42
3.2. Генеза на вторите комплетитивни избори - краток осврт на Предлог-законот за избор на пратеници од 1994 год. ....	46
3.3. Избори 1994 година, споредбени искуства .....	52
3.4. Кои ефекти треба да ги имплицира новиот изборен модел? .....	58
3.5. Методолошко поставување на појдовните основи и премиси во симулацијата на различни модели ..	62
3.6. Некои постапки на симулација на изборните результати .....	63
3.7. Цена на чинење на еден мандат .....	85
3.8. Неколку индикативни индекси .....	86
<b>4. Заклучни согледувања</b>	
Предлог - модел за Република Македонија .....	88
<b>Summary</b>	95

## **ПРЕДГОВОР НА ИЗДАВАЧОТ**

Од падот на железната завеса распаѓањето на тоталитарните режими на Источниот блок, земјите од Средна, Источна и Јужна Европа тргнаа по тешкиот пат на "трансформацијата". Потребната основна структура на промената не го опфаќаше само столанскиот и социјалниот систем при преминот кон можното социјално пазарно столанство, битен составен дел во тоа е и изградбата на плуралистичката демократија и активно учество на цивилното општество.

При креирањето на новото општествено уредување, централна улога игралат демократските избори за легитимирање на политичкиот систем. Само со тој акт може избирачот да ги влеше во политичките институции своите интереси и префериенции. Како неговиот глас конечно ќе биде применет во политичкото влијание зависи од важечкото изборно право. Во меѓувреме во Источна Европа беа применети најразлични изборни системи - од мозинскиот до пропорционалниот изборен систем.

Во март оваа година канцеларијата на Фондацијата "Фридрих Еберт" во Скопје издаде збирна публикација на "Изборни системи во Источна Европа" од Дитер Нолен и Мијрана Касаповик, во која се објаснети основните поими и концепти и в дадена типологијата на системите. Во оваа публикација за "Дизајнирањето на изборниот систем на Република Македонија" специјално се анализирани истеките со изборниот модел, што беше применет во Македонија во изборите 1990 и 1994 и се симулирани теоретските резултати при примената на другите изборни модели. Целта на истражувањето и објавувањето е да се поттикне диджусија за емпириски фундирани предлози на евентуално новото креирање на изборниот систем пред следните парламентарни избори, а со тоа да се придонесе во стручноста на оваа политички толку важна дебата.

На авторите, на сите соработници од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања се изразува срдечна благодарност за нивното квалификувано истражување и изработка на студијата. Исто така благодарност и на раководителката на нашата канцеларија во Скопје, која што се грижеше за редакцијата и публикацијата на овој текст.

**Изразуваме посебна благодарност за помошта и конструктивните сугестиии кои ни беа дадени од страна на проф. Ian Budge и Jon Gould - со сесердна поддршка на British Council и USIS - Скопје.**

## **Авторите**

Др. Марк Мајнардус  
Директор  
Фондација "Фридрих Еберт"  
Регионална канцеларија "Балкан", Софија

## ДИЗАЈНИРАЊЕ ИЗБОРЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -појдовни претпоставки-

### 1. Вовед

Специфичниот општествено-политички момент и особеностите на македонското општество ги детерминираат правите на соодветно моделирање на политичкиот систем кој за да одговори на предизвиците на демократијата неопходно е меѓу другото да афирмира такви институционални аранжмани кои ќе овозможат флексибилно-еластично изразување и артикулирање на различните интереси. Во еден таков момент, кога новата политичка парадигма се гради врз рушевините на старата, изборниот систем се јавува како неодминлив услов за сите посушествени концепции, нормативни и институционални промени кои се составен дел во процесот на транзиција<sup>1)</sup>.

Критичкото преиспитување на релативно краткото политичко искуство од изборната практика на нашата држава, која го примени мнозинското начело во дистрибуирањето на мандатите, и при двета избора досега, не е лесна и единствена задача, ниту претставува доволна основа за посоеопфатна научна елаборација. Токму заради ваквата сложеност на ова прашање проблематично е безрезервно форсирanje на еден од изборните модели како направичен и најсодветен, ако притоа не се анализираат конкретните услови во кои тој се остварува, односно применува. Иако последиците од менувањето на системот не можат да се согледаат со потполна сигурност, сепак со оглед на презумциите за постојната политичка слика и предвидувањето на изборното однесување на партиите, историското наследство и сл. даваат основа за креирање на соодветен изборен систем.

Според тоа, рехабилитацијата на изборите и обновувањето на научните расправи за нив немаат само научно-те-

<sup>1)</sup> Авторот Сабрина Петра Рамет го потенцира разликувањето на процесот на транзиција од процесите на адаптација и трансформација. За транзицијата раслагането на претходниот систем е услов за суштествени промени и создавање на претпоставки за градење нов општествено политички систем, односно дефинитивно раскинување со минатото. Види Sabrina Petra Ramet. *Adaptation and Transformation in Communist and Post-Communist Systems*. Westview Press. Oxford. 1992, стр 1-3.

ориско оправдување, туку беа и се уште се практично мотивирани. Во тој процес на премин од некомпетитивни кон повеќепартички компетитивни избори и рецепција на түгите искуства и сознанија неминовно во преден план се наметнува дилемата околу изборниот систем, зашто во него, според дефиницијата, е содржан "модусот" во кој добиените гласови се преведуват во мандати.

Меѓутоа, одлуката за ваков или онаков изборен систем не е резултантна исклучиво на научно заснована расправа, туку таа пред се е прашање на политичка мок детерминирана од конфигурацијата на политичките сили. Транзиционите процеси најдуваат на низа востановени односи и позициона поставеност на политичките сили, кои настојуваат да го задржат својот статус, но кои се воедно изложени на притисок од новите сили кои тендираат да го најдат своето место на политичката сцена. Во таа смисла, социјалните сили, односно политичките групи ги вреднуваат изборните системи по тоа дали преку нив се повлачуваат или пак запоставуваат. Евалуацијата на тие процеси практично ќе одреди, дали постојат неколку посилни или повеќе фрагментирани политички партии и дали таа ситуација погодува во натамошното рационално-практично функционирање на политичкиот систем. Структурно мала политичка партија, која се базира на тесен социјален слој или етнички/верски определено малцинство, која нема шанса да прerasне во масовна политичка партија, ефектите од изборниот систем ќе ги оценува поинаку од другите големи политички партии. По правило малите партии високо го ценат начелото на еднакво вреднување на гласовите, а големите партии веројатно предност ќе дадат на обезбедување на стабилноста на владата преку партиското мнозинство.

Но покрај партиските постојат и државно-политички интереси кои се на некој начин во спрека со вредноста на ефектите од одделен тип изборен систем. Имено, се појаа од аспиративен модел на демократската влада, па во тие рамки се доделуваат и одредени функции на изборниот систем. Во тој случај критериум при вреднувањето е, во која мера изборниот систем ги задоволува барањата на таквиот модел кој е сензитивен кон конкретните социополитички услови на секоја земја поодделно. Оние кои се занимават со инженеринг од овој вид, а и оние кај кои е мокта за конечната

одлука, во оваа смисла, должни се да имплементираат онакви модели и правила кои во најголем степен корелираат со нивното културно и социјално мијле. Така, на пример двопартизмот, имплициран со употреба на мнозинскиот изборен модел, можеби во определен социополитички контекст дава добри ефекти, но во други услови - фрагментиран партиски систем и висока поларизација меѓу партиите, е неприкладен во стабилизирањето на демократскиот поредок. Таму каде што партиската структура ги следи општествените поделби (поларизираност на класи, вери, националности) двопартизмот може да се случи уште повеќе да го заостри конфликтот, наместо да го избалансира.

Иако примарна функција на еден изборен систем е пред се мобилизирање на граѓаните за масовна партиципација во процесот на одлучување, сепак тоа не значи дека и други нус-придобивки кои произлегуваат од тоа би требало да се пренебрегнат. Во определени случаи тие можат да продуцираат изразено влијателна мотивација на изборното предулавување. Соодветно, според Лийхарт како базични ефекти кои се очекува да бидат остварени од страна на еден изборен систем се следните:

- поттикнување на поголема партиципација во одлучувањето, односно остварување поголем одзив на гласачкото тело. Искуствата во земите кои имаат усвоено некој од пропорционалните модели укажуваат дека во тие земји одзивот е поголем во однос на земјите со мнозински изборен модел<sup>2)</sup>;
- да се овозможи поадекватно представување на различните сегменти на популацијата во една држава преку свои претставници, што во крајна линија би значело и поголем легитимитет на претставничкото тело кое на овој начин станува средиште на консултации и усогласувања на доминантните политички субјекти;
- пообјективно обезбедување на еднаквост во правата на граѓаните и поголем вредносен егалитет на секој добиен глас;

<sup>2)</sup> Еден од ретките примери на пониска партиципација на гласачкото тело е Швајцарија, но теоретичарите сметаат дека таа појава се должи претежно на машине честото повикување на граѓаните да го искажат своето мислење преку гласање за повеќе прашања кои се сметаат дека се од јавен интерес.

- стимулирање на поголема соработка помеѓу политичките репрезентанти и/или донесување на заеднички, понекогаш и консенсулални одлуки и конструктивна соработка на коалиционите партиски елити (партиите се "осудени" на соработка) итн.<sup>3)</sup>.

Упатно е да се спомне дека изборниот модел во извесна мера врши влијание и врз одреден партички систем, поточно врз неговото окрупнување или фрагментација. Политичките ефекти кои тој ги имплицира предизвикуваат трансформации како на изборните навики, така и на партиската стратегија и акција. Ова е посебно значајно во наши услови кога бројот на постоечки и новоформирани партии (како и нивниот број во однос на популацијата од која очекуваат поддршка) постојано варира, а и нивните карактеристики (јаки-слаби, централизирани/децентрализирани, идеолошки унифицирани или диверзифицирани). Акцентот на партискиот систем од аспект на неговата недозиграност се оправдува со моментот на општествен развиток, кога сèуште влијателна улога во креирањето на посебни политички партии во Републиката има различноста меѓу групите на популацијата<sup>4)</sup> кои се втемелени на национални, социјални, политичко-идеолошки, верски, лингвистички, регионални, економски, производни и сл. разлики.

Во средиштето на интересот на оваа студија се изборните модели, и тоа од два аспекта. **Првиот**, е поглобален и се однесува на основните изборни модели и нивните варианти изложени во пошироката референтна литература. За таа цел, споредбено е проследено политичкото искуство на изборната практика на одделни земји кои континуирано ги применуваат споменатите модели во дистрибуирањето на пратеничките места. **Вториот** аспект се однесува поконкретно на искуството од примената на изборниот систем на Македонија и во тој контекст ќе се обидеме да ги идентификуваме рамките на еден аспиративен изборен модел кој во овој момент од општествениот развој на Република Македонија би бил нај-

<sup>3)</sup> Lijphart Arend "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas" "Electoral Laws and Their Political Consequences". Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart. Agathon Press Inc New York. 1986. p 170-171

<sup>4)</sup> Под терминот "расцели" се подразбираат длабоки и подолготрајни поделби меѓу групите во општеството врз точно дефинирани карактеристики класни, етнички, религиозни, јазични, расни и сл. Види Robertson, David "Dictionary of Politics". The Penguin. 1993. p 71-72

прифатлив. Притоа, би воделе сметка за постојните параметри и тоа: бројност на населението, општествена структура, слоевна диверзификација на гласачите (општествени расцепи), изборна формула, изборен prag, големина на изборни единици, гласачка процедура, итн. Моделот треба да го стабилизира партиското структурирање, притоа стимулирајќи ги посилните партии и овозможувајќи клима на здрава компетитивност. На изборниот закон треба да се гледа како на политички инструмент со кој ќе се постигне адекватна и рационална рамнотежа на политичките сили, избегнувајќи ја воедно претераната фрагментација, но презервирајќи ја репрезентативноста на хетерогените интереси во македонското општество.

Од извонредна важност е сегментот на изборниот систем кој ја регулира трансформацијата на добиените гласови во места во претставничкото тело, поточно начинот на обликување на парламентарниот состав. Овој елемент ја допира суштината на демократски и слободно изразената волја на граѓаните. Тежнење е да се создаде оптимален баланс меѓу реалистичниот одраз на граѓанската волја и ефикасното функционирање на демократските институции кои ги застапуваат граѓаните. Создавањето на доминантна (мнозинска) група во претставничкото тело ја отетворува идејата на заедничко одлучување на претставниците кои имаат гласови меѓусебно еднакви по вредност и значење. Република Македонија би требало да прифати модел што ќе биде покомпабилен со нејзините карактеристики, култура и политички околности. Легитимната опозиција би морала да биде присутна во претставничкото тело, каде би ги презентирали своите ставови, од причина што Парламентот е единственото вистинско место каде што треба да се соочат најразличните мислења. Во таа смисла треба да се пронајде најуспешната комбинација меѓу перфектната пропорционалност и екстремната диспропорционалност. Серијата тешкотии и забелшки кои ги следеа последните парламентарни избори, наметнуваат уште поголем мотив и потреба за по-аналитички пристап кон проблемот. Неопходните промени коишто ќе следат би било потребно да имаат своја научна занавест, поткрепа и оправданост. Следењето на изборните модели претпоставува не само анализа на нивни предности и недостатоци туку, и компаративно проучување

на ємпириската на различни земји. Досегашното практично искуство во други референтни земји е секако корисно за нас, со оглед на тоа дека и покрај присуството на тамошните политичко-партички интереси, сепак е направен обид за остварување на порепрезентативен и избалансиран изборен модел.

## 2. Изборните системи и нивните димензии

Секако, погрешно е ако дилемата за различните видови изборни системи се фокусира на дихотомизирани категории: *интеграција/дезинтеграција, стабилност/нестабилност, политичка урамнотеженост/радикализација, јасно поцирана политичка одговорност/дифузна одговорност*<sup>5)</sup>. За да се избегне ваквиот приод како клучна методолошка постапка во компаративното и развојното следење на моделите се покажа примената на иманентното вреднување на одделните изборни системи. Бидејќи политичките и општествените услови на секоја земја не се идентични, научно издражаната анализа мора да води сметка за конкретните социополитички услови на секоја земја поодделно. А само во тој контекст ќе имат значење оценките на политичките ефекти од изборните системи. Притоа, и социополитичките услови како рамка на делување на изборниот систем не се статични, односно тие се подложни на промени. Значи, оските на социјални и политички поделби, образите на изборното однесување, политичката култура и ставови, не се неменливи варијабли во одредена средина. Оттаму, методолошки би било неиздржано доколку овие варијабли би се третирале како еднаш зададени, односно кога се занемарува нивната историско развојна димензија, односно се она што го обележува националниот контекст. Затоа познатиот политолог Dieter Nohlen и творец на германскиот изборен модел сугерира во проучувањето на изборните системи "исклучување на еднострани методолошки приоди", "откажување од општите теоретски модели", како и откажување од амбициите да се пресадува или имитира одреден модел од една во друга средина. Секако, ваквиот приод подразбира изведување на теоретските искази од конкретните

општествени и политички услови, како и техницизирање на расправата за изборните системи. Имено, во изборните системи, "како збир на суштински непроменети изборни правила според кои се спроведуваат повеќе сукцесивни избори во одредена демократија"<sup>6)</sup>, се вградени многубројни технички поединности кои секако влијаат, повеќе или помалку, на исходот од изборите. А законодавецот е тој што по свое наоѓање ги комбинира бројните елементи и нивните варианти. Притоа, политичките импликации од изборните системи многу ретко се условени од примената на една единствена димензија. Одреден политики ефект најчесто е продуциран од комбинацијата на одделни елементи во изборните системи<sup>7)</sup>, а не само на еден од нив. Во оваа смисла, постои висок степен на согласност меѓу експертите за изборните системи за тоа кои од елементите на одделен изборен систем се одлучувачки од аспект на политичките ефекти што ги имплицираат. Меѓу нив ги вбројуваат изборниот модел, односно методот со помош на кој гласовите се преведуваат во мандат, големината на изборната единица и, секако изборниот праг<sup>8)</sup>. Покрај овие три димензии Liphart<sup>9)</sup> како значајна ја спомнува и големината на собранието, односно вкупниот број мандати со кои располога претставничкото тело. Секако, во изборното моделирање сите овие димензии имаат свое значење, па од тату и важноста на споредбите исклучувања од примената на истите во одделни изборни системи. Во таа смисла, не смее да се пренебрегне фактот дека "познавањето и интересот за "техничките" изборни детали е "*modus operandi*"

<sup>6)</sup> Види Arend Lijphart: *Electoral Systems and Party systems-A study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*. Oxford University Press, 1994 стр. 13

<sup>7)</sup> Изборните системи се комплет на правила во согласност со кои лутете ги дават своите гласови и тие се трансформираат во седишта во Парламентот. Види Rae, D. "Political Consequences of Electoral Laws", p. 14

<sup>8)</sup> Rae најдедава 3 елементи кои се битни во обликувањето на изборниот систем типот на гласањето преку кој се прецизира улогата на гласачот при избирањето, определување на големината на изборните единици (магнитуда) како ограничувачки фактор во преведувањето на гласовите во места (нейзината големина наспроти бројот на претставниците што таа ги произведува); и изборната формулa како клучен фактор во преведувањето на гласовите во места. Види Rae, Douglas W. "The Political Consequences of Electoral Laws". New Haven, Conn. Yale University Press, 1967. str. 16

<sup>9)</sup> Види Liphart, *ibidem*, p. 12

<sup>5)</sup> Dieter Nohlen: *Izborna pravo i stranacki sistem*. Školska knjiga, Zagreb, 1992. стр 242

на различните изборни системи и нужен услов во расправите за нив<sup>10)</sup>.

## 2.1. Видови изборни системи

Глобално е прифатена класификацијата на два основни типа изборни системи: **мнозински** и **пропорционален**. Притоа, можни се бројни варијации во секој од овие два основни модела кои имплицираат меѓусебно доста различни ефекти. Британската Кралска комисија уште во 1910 година, тврдела дека во светот постојат околу 300 различни изборни системи, актуелно применувани или потенцијални, што значи дека треба да се очекува дека во денешно време таа бројка е значително поголема. Во моментот во Европа функционираат 16 различни пропорционални изборни системи, но природата на секој од нив е различна. Но, главно според акцептираните принципи по кои добиените гласови се преведуваат во мандати, се издвојуваат три изборни формулки: мајоритарна (апсолутно мнозинство од добиените гласови), плурална (релативно мнозинство) и типовите на пропорционално претставување. Заради тешкотите во достигнувањето на апсолутно мнозинство на поддршка, првата формула никогаш не се употребува без некои помошни инструменти со кои се ублажува строгиот критериум. Втората формула ги наградува појаките партии, но неизминиот недостаток е дека таа дава еднаква награда (пратеничко место) и на оние кои во гласови се појаки од опонентот за 1% еднакво како и оние кои се повеќе за 50%. Ова правило на ефектот во претставувањето кој важи во *first past the post* системот е "кубно" правило, што значи дека партијата што ќе добие по вој овој прости-плурален систем е претставена со број на местата пресметан на куб, за скметка на другите партии. Значи, ако на пример една партија добие два пати повеќе гласови во однос на друга, добива онолку седишта колку што е бројот на куб. А : Б = 2 : 1; А на куб : Б на куб = 8 : 1 - резултат што значи дека мали промени во бројката на добиени гласови доведуваат до големи промени во бројот на местата.

10) *Bostjan Markic, Politische stranke volilna kultura volilni sistem Teorija in praksa*, Ljubljana

7/8, 1992, стр 749

Овие две мнозински варијанти во практиката ги добиле и своите подвидови, како на пример алтернативниот глас, каде гласачот го изразува својот ред на преферирање на кандидатите, што овозможува во случај ако не победи неговата прва преференција, добитникот на мандатот задолжително да го постигне условот - апсолутно мнозинство за да биде избран. Вториот подтип е **единствениот непренослив глас** според кој на гласачот му се дава право на еден глас во изборната единица која треба да произведе повеќе пратеници. Се определува квота која се пресметува според формулата на Droop<sup>11)</sup>. Овој систем дава поттик на добро организирани и контролирани гласачи, со оглед на тоа дека се наградува со мандат онаа партија која има нешто малку над потребната квота, но не премногу, бидејќи тој "вишок" гласови останува неискористен. Слично на ова е гласањето со ограничен глас, кога гласачот добива повеќе гласови да ги распределат, но секојпат помалку од бројот на расположливите места во една изборна единица. Овде е можно да се постигне и разбивачки ефект во рамките на една партија, или да се "саботира" друга партија, развивајќи ги партиските комбинаторики во недоглед. Кумулативното гласање е она кога гласачот добива онолку гласови колку што има расположливи места, со тоа што тој може да ги распореди меѓу кандидатите како што тој сака и евентуално да ги кумулира на еден или неколку кандидати. Системот на бодови - ја претставува можноста на гласачот да му се дадат и повеќе гласови (бодови), со инструкција да ги распределат по негова желба. Во принцип сите овие методи обезбедуваат добивање на мандат само при добивање на мнозинство и во координација со тоа обезбедување на барем некакво претставување на било какво малцинство, кое има шанси да биде претставено само ако е просторно-географски концентрирано.

Третиот вид е пропорционалното претставување, кое ги дели формулите на три групи и тоа: **највисок просек**, **најголем остаток**, и **STV** (единствен пренослив глас) методот. Највисокиот просек и најголемиот остаток се пропорционални методи. Кај методите со највисок просек најпознат е D'Hondt

11) *Која вкупниот број на добиени гласови го дели со бројот на расположливи места плюс еден, и на добиениот број му се даваат бројот еден*

системот кој се применува барем во 8 земји и тоа Австрија, Белгија, Данска (при првата прераспределба), Финска, Франција (пред 1958), Германија, Норвешка (пред 1953) и Швајцарија. Оваа метода се состои во тоа што вкупниот број на добиени гласови од страна на една партија се дели последователно со 1, 2, 3, 4 итн., со тоа што местата за распределба се дистрибуираат според тоа која партија ке ги има највисоките количини добиени со оваа математичка операција. Слично на оваа постапка е *Saint-Lague* верзијата која ги фаворизира средно големите партии, со тоа што добиените гласови се делат со непарни броеви, значи со 1,3,5,7 итн. Обично се користи модифицираната *Saint-Lague*, со прв делител 1,4 наместо бројот 1. На овој начин се смета дека се фаворизираат средноjakите партии, бидејќи се поттикнува намалување на предноста на најголемата партија која е добиена по сите предмети со употребата на првиот делител, и преку подигање на прагот со истата постапка за малите партии. Оваа формула се употребува во три држави (Норвешка, Шведска и делумно Данска). Во случајот на Данска и Шведска, кои први го вовеле D'Hondt системот и подоцна ја прифатиле *Saint-Lague* формулата, искуството воочува дека ефектот суштински не се разликува, со оглед на тоа дека обете формулите се применувале на национално ниво (голема изборна единица).

Методата на најголемиот остаток е повеќе пропорционална во однос на претходно наведените. Се смета дека таа го фрагментира партискиот и парламентарниот систем, овозможува попропорционална алокација на седишта, и стимулира појавување на бројни партии кои се натпреваруваат и ги слабее "првите" партии. Најголемиот остаток ја употребува Hare квотата, која се добива кога тоталниот број на валидни гласови се дели со обласната магнитуда (бротот на расположливи места во изборната единица). Помалку пропорционална е *Droop* квотата, што ги дели гласовите<sup>12)</sup> со  $M+1$ , нормалната *Imperiali* што употребува  $M+2$  (се применува во Италија) и форсирана *Imperiali* квота со  $M+3$ . Постојат и еднослојни, двослојни и повеќеслојни дистрибуции на седишта, што значи дека првата распределба би можела да биде на ниво на основната изборна единица, потоа дел од расположливите

места да се распределуваат на регионално а потоа и на национално ниво.

Системот на единствен пренослив глас (*Single Transferable Vote*) кој досега имал најголема применета во Ирска не предвидува партиска листа. Битно е да се нагласи дека овој систем започнал да се разработува и применува во еден историски момент во кој се размисувало за надминување на синдромот "тиријада на мнозинството" во кој некогаш и значително бројното малцинство не успевало да биде претставнички артикулирано. Инаку овој систем ја јакне позицијата на индивидуалниот кандидат за сметка на партијата и нејзината кохезионост, бидејќи може да овозможи изборна трка во испод изборна единица и на повеќе кандидати од иста партија кои меѓусебно се натпреваруваат за исто гласачко тело. Изборните единици во овој случај се поголеми и плуриноминални, и тоа со најмалку два мандати, па и преку пет, седум, се до девет. Бидејќи гласачот го наведува приоритетниот ред на кандидатите според неговата преференција во сопствената изборна единица, тој ред се активира при појавувањето на "пат" позиција при дистрибуција на местата. Посебна важност во овој модел е дадена на детерминирањето квота во соодветната изборна единица, која се добива кога се дели бројот на гласовите со бројот расположливи места плус еден и на добиените количини му се додава уште една единица (*Droop* формулата). Првично се собираат првите преференции, се бројат и дистрибуираат, и се согледува кои кандидати ја исполнуваат квотата, што значи дека се сметаат за избрани. Гласачите не се обврзани да стават други преференции, но ја имаат таа можност. Доколку не се пополнат сите расположливи места, вишокот на гласови на веќе избраните се распределуваат според нивните понатамошни (прво втора, па трета итн.) преференции на останатите кандидати. За да се отстранат дилемите во однос на тоа од кои ливчиња на остатокот на победничкиот кандидат би требало да се земат во обзор вторите и понатамошни преференции, најприфатлив метод е да се преbroјат сите втори преференции на сите ливчиња на победничкиот кандидат, со цел да се види пресечната застапеност на другите кандидати во нив. Постапката се повторува се додека кандидатите не го достигнат потребниот број на гласови за добивање мандат. Ваквот пропорционален систем за наши услови би можел да се смета

<sup>12)</sup> Буквата *M* ја означува магнитудата (односно големината) на изборната единица

за тешко изводлив и некомпактивен, со оглед на постојниот етнички состав на населението кај нас, а и е мошне сложен за интерпретација и примена. Прашање е и какви ќе бидат политичките импликации при примената на ваков метод во однос на партиската дисциплина и партиските коалиции, партискот систем и структура, ефикасното функционирање на Собранието и Владата (**STV** креира нестабилни влади) и сл. На овој начин останува отворен и проблемот на испразнето пратеничкото место во текот на траењето на мандатот, бидејќи организирањето дополнителни избори е доста сложено.

Во однос на практичната примена на сите горенаведени формули, најчесто се употребува D'Hondt формулата, бидејќи е најмалку пропорционална и ги фаворизира поголемите партии. Во принцип таа ги пенализира малите партии, освен ако магнитудата на изборната единица е многу голема или партискот систем е високо фрагментиран. Со оглед на фреквентноста во примената следи *Saint-Lague* (највисок просек), а потоа трите квоти или системите со најголем остаток (*Hare*, *Droop*, *Imperiali*) и на крајот **STV**.

Притоа, иако значителен дел од изборниот процес е институционализиран, умесни се приговорите од методолшка природа, дека целината на феноменот наречен избори не може да се доволи исклучиво со примена на институционалистичкиот период. Имено, институционалните решенија имаат и свои вонинституционални последици или корелации, кои, пак, од своја страна во значителна мера влијаат врз функционирањето на изборниот систем на неговото институционално рамниште. Така на пример, еднокружните мнозински избори имаат тенденција да еtabлираат двопартички систем и тоа со помош на два главни механизми: механички и психолошки. **Механичниот ефект** се покажува како потпретставеност на партите што губат третите партии т.е. во изразитата несразмерност меѓу нивниот удел во гласовите на избирачите и парламентарните мандати. Во оваа смисла, авторот *Rae*<sup>13)</sup> врз емпириска евиденција се обидел да докаже дека мнозинските избори даваат поголема предност на големите партии во однос на

малите, отколку што тоа се случува во пропорционалните избори. Политикологот *Sprague*<sup>14)</sup> ја продлабичил анализа на *Rae* пресметувајќи прецизно колку мнозинскиот систем дава предност т.н. *bias* на третите партии. По правило, во сите системи партите со мал процент гласови добиваат помал процент мандати - а *negative bias*, додека партите со поголема поддршка изразена во гласови имаат поголем процент мандати - а *positive bias*. Вредноста на биасот за плуралните избори, според овој автор, изнесува 0,32 а за пропорционалните избори 0,12. Така, во изборните системи кои дистрибуцијата на гласовите во мандати ја вршат со примена на некоја од пропорционалните формулки третите партии за да добијат мандат би требало да освојат barem осмина од вкупниот број гласови, додека во мнозинските избори за да добијат мандат овие партии би требало да добијат третина од гласовите па и повеќе. Ова на некој начин покажува колку неохрабувачки влијаје механичниот механизам во формирањето на третите партии.

За разлика од ова, **психолошкиот механизам** се манифестира како однесување на избирачот кој, за да не му пропадне гласот даден на третата партија, ќе биде поттикнат да гласа за втората партија што ја преферира и која има реални шанси да добие мандат. Станува збор за изборниот чин како еден положен психолошки процес во кој гласачот е ставен во ситуација да ја преоценува својата партиска преференција од аспект на реалната можност истата да се реализира. Во оваа смисла, авторот *Downs*, објаснувајќи го гласањето како рационален чин, поаѓа од тоа дека избирачот од кога ја донесува одлука за партита која најмногу му погодува се обидува да открие какви се и воопшто дали постојат шанси за нејзина победа. Избирачот тоа го прави бидејќи неговиот глас е дел од процесот на селекција, а не само преференција или лично доживување. Така, дури тој и да ја преферира партитата А, неговиот глас би пропаднал во колку таа партија нема шанса да победи, бидејќи другите гласачи повеќе ги преферираат партите Б и Ц. Во таков случај гласот за партитата А е некорисен - ирационален, а релевантниот избор останува да се случи (збиднува) меѓу партите Б и Ц. Но, психолошките аспекти на изборите,

<sup>13)</sup> Види *William H Riker*. "Duverger's Law Revisited" кaj *Bernard Grofman and Arend Lijphart*. *Ibidem*. стр 30-33

<sup>14)</sup> ) Исто, стр 33

односно на изборното однесување, доаѓаат до израз и во други изборни модели и институции. На пример, "малата партија која не може повеќе да ја пресокнне процентуалната пречка на прохихитивната клаузула е оштетена не само фактички туку и психолошки: избирачот се плаши дека ќе го изгуби својот глас па затоа гласа за некоја друга партија"<sup>15)</sup>. Значи, изборниот процес делумно се прелева надвор од институционалните механизми и канали, така што изборното однесување се појавува како резултантна на многубројни, комплеметарни, но и противречни и институционални и вонинституционални импулси. Станува збор за фактори кои не секогаш се предвидливи и извесни, па дури и неможно со прецизност да се предвидат во процесот на изборното моделирање.

При идното прогнозирање на изборното однесување на граѓаните би требало да се води сметка за просторната теорија на гласање (специфично нагласена поддршка на определени партии во некои региони) и интензитетот на целното насочување на партиската акција кон конкретни интереси кои досегаат до определени групи на население. Што се однесува до традиционалните демократии, се забележува дека "западноевропските гласачи изгледа дека ги наградуваат партиите кои им обезбедуваат определено политичко водство и чувство за идеолошка насоченост, додека тие ги казнуваат политичарите ако не делуваат возвратно наспрема чувствата на гласачите"<sup>16)</sup>. За изборното однесување освен сензитивноста и критичко-емотивното реагирање на гласачите, како клучни детерминанти, сигурно треба да се земат предвид и следниве фактори: образованите, класната припадност, социјализацијата на единката пред полнолетството, припаѓање на различни политичко-културни групи, а и на одредени бизнис кругови. Станува збор за варијабли кои моделираат определени претпоставени шаблони на однесување на избирачите.

## 2.2. Степен на пропорционалност на изборните формул

Иако во основа пропорционалниот принцип претпоставува пропорционална репрезентација, сепак не сите варијанти на пропорционални формулки се еднакви во степенот на репрезентативност. Во литературата постои обид да се утврди која пропорционална формула од постојните е повеќе репрезентативна, а која помалку (Lijphart). Се смета дека тоа може да се утврди преку соодносот меѓу процентуално изразените гласови и мандати за секоја партија поодделно. Вториот критериум во проценката би бил, како формулата ги третира големите и малите партии односно дали функционира подеднакво или не. Повеќе теоретичари се согласуваат во рангирањето на овие формулки според степенот на пропорционалност на следниот начин: најголем остаток; *Sainte-Lague*, *D'Hondt*. Методата со најголем остаток се смета како најпропорционална, додека *D'Hondt* формулата ги фаворизира покупните партии во однос на послабите. *Sainte-Lague*<sup>17)</sup> им доделува во подолната инстанца (значи не на почеток) по некое место и на помалите партии. Методата на единствен пренослив глас (**STV**) има многу слично дејство како *Sainte-Lague*. *Imperiali* методот има две варијанти. *Imperiali* со најголем остаток ја користи формулата на определување на квота со делење на вкупните гласови со бројот на расположливите места плус 2. Во својот подоцнежен (во понатамошното деление) ефект на распределба овој *Imperiali* станува помалку пропорционален од *Sainte-Lague*. Втората *Imperiali* формулка е многу различна од првата, со тоа што ова е метода на највисок просек каде низата на делители почнува со бројот 2, значи делителот 1 е испуштен и продолжува со 3,4,5 итн<sup>18)</sup>. Финалното рангирање од најпропорционална формула до послабо пропорционална Lijphart го дава на следниот начин: најголем остаток; единствен пренослив глас (**STV**); *Sainte-Lague*; *Imperiali* најголем остаток; *D'Hondt*; *Imperiali* највисок просек.

<sup>15)</sup> Деленето со 1, 3, 5 и понатамошни непарни броеви е чистиот *Sainte-Lague*, додека деленето со 1,4 и потоа непарни делители е "нечистиот".

<sup>16)</sup> Може да се случи и низот на делители да биде и таков 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 итн.

<sup>15)</sup> Види Dieter Nohlen, *ibidem*, стр 62-67

<sup>16)</sup> Torben Iversen, *American Journal of Political Science*, Volume 38/Number 1/February 1994

## 2.3. Техники на гласање и гласање во рамки на партиска листа

На функцијата на гласањето се гледа како на структурирање на изборот на гласачот и специфицирање на неговата улога. Технички гледано, постои категорично (стриткто) гласање и гласање по ред. Категорично е гласањето кога од гласачот се бара стриткто да наведе која од партите/кандидатите ги преферира. Вакви можат да бидат униноминалните изборни единици, каде партите истакнуваат по еден свој кандидат, или полиноминалните изборни единици во кои се гласа „ан блок“ за партиски листи. Постои и варијанта на гласање со преференција во рамките на една определена партиска листа, што значи дека редоследот определен од партита може да се менува од самите гласачи. Возможно е и гласање по ред, кое на гласачот му нуди можност тој да бира според редните броеви кои ги даде на различни партии/кандидати, но по приоритет. Овде спага **STV** системот, кумулативното гласање по листи и панашажот. Се разбира дека и политичките импликации на овие различни начини на гласање се рефлектираат врз составот на телото што се избира.

Ваквите начини на гласање се во согласност со применетата на еден од двата пропорционални принципи: највисок просек (*highest average*) и најголем остаток (*largest remainder*). „Системот на листи е таков систем во кој гласачот е повикан да избере не меѓу инвидуиди туку меѓу листи на кандидати, при што секоја листа е поддржувана од некоја партија или некоја друга организација“<sup>19)</sup>. Овој систем се смета за понов во однос на другите изборни варијанти, и тој започнал да се применува кон почетокот на овој век во Белгија<sup>20)</sup>. Целта била да обезбеди пропорционално политичко претставување на партите кои во тој период биле конфронтирани (како левицата и десницата, католицизмот и марксизмот, етничко-јазничните разлики и сл.), а со цел да се обезбеди општествен мир и функционирање на системот.

19) Mackenzie W J M "Free Elections" George Allen & Unwin LTD London 1958 page 75

20) Во Белгија се до 1899 година се применувал мнозинскиот изборен систем, но како резултат на длабоките расцепки кои го моделирале политичкиот живот на овие држави, прифатен е пропорционалниот изборен систем со цел да се избалансираат судирите меѓу ривалските субјекти

Испреплетеноста на партите со други организации близку врзни според афинитетите со нив посебно на религиозните, етничките, јазичните групи или групи со различен економски и општествен статус ја детерминирало потребата од таков тип претставување. Подалекусежно гледано, веќе на ниво на конструирање на претставничкото тело и како резултат на тоа на владата се постигнува баланс меѓу политичките елити кои можеби и не се согласуваат меѓусебно за многу прашања од актуелната политика, но се доведуваат во ситуација нужно да работат и функционираат заедно.

Со определувањето редоследот на имињата на кандидатите во партиските листи според волјата на партиската номенклатура се доведува до посилна партиска дисциплина и јакнење на внатрешната организациска структура. Треба да се има на ум дека во овој случај претставувањето е повеќе на едно погенерално ниво, отколку во корист на технолокални интереси на едно подрачје во државата. Дисциплината во партиската јакне и бројот на партите секогаш е повеќе од два, но тие се посилни и не дозволуваат понатамошна фрагментација. Со оглед на некои досегашни искуства<sup>21)</sup>, преференцијалното гласање може да предизвика интензивен ангажман и конкуренција од страна на секоја припадник на партита во однос на другиот и ја јакне улогата на поединецот наспрема партijата, но сепак оваква солидноста поседува во својата суштина една општодемократска и креативна нишка за самот гласач. Имено, тој има можност покрај партитата која ја преферира да ја избере и личноста која во рамките на таа партија ја претпочита. Друга предност при гласањето со листи е поголемата можност да се номинираат и гласаат стручњаци, жени или претставници на определени општествени групи кои можеби не би биле толку успешни како индивидуални кандидати.

Како што веќе е наведено, обично се применува **D'Hondt**, додека методата на најголемиот остаток ги фаворизира нешто повеќе помалите партии, со тоа што тука изборната квота се пресметува преку деление на тоталниот број на добиените гласови со мандатите. Онолку пати колку што квотата се содржи во добиениот број на гласови, толку мандати

21) Види Katz S Richard "Intraparty Preference Voting" "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart Agathon Press Inc New York 1986, p 101-102

тая партија добива. Ако останат се уште нераспределени мес-та, тие се дистрибуираат според големината на остатокот што секоја листа ја има откако ќе се одземат веќе "употребените" гласови. При определени случаи во практиката, овој метод може да се најде пред големи дилеми, во понатамошното де-лење на местата откако првата дистрибуција веќе е изврше-на - чинител што во извесна мерка ја отежнува неговата примена.

Корекцијата на строгиот редослед однапред партиски детерминиран е можна и веќе се применува. *Преференцијалниот глас* кој го дава некој гласач е можно да се изрази во рамките на претпоставката партиска листа. Суштински, ова гласање е "двојно" - едно за партиска листа, а друго за тоа кој е префериранот кандидат. Ако гласачот не определи свој фаворизиран кандидат при гласањето, се смета дека тој автоматски го прифаќа редоследот на листата онака како што е даден од партијата. Во некои случаи е дури можно *комбинирање на кандидати од различни листи*, или популарно наречено *rapalage*. Избирачот би имал онојку гласа колку места треба да се пополнат во неговата изборна единица и тој ги дистрибуира по своја волја на индивидуи од било која понудена листа. Некои остатоци може да се случи и понатаму да останат неефектиирани, но практиката предвидува тие да се собираат на *регионално или национално ниво*, повторно со цел да се дистрибуира остатокот на сејште непополнети места во претставничкото тело. При постоење на листи дополнители избори не се потребни, бидејќи секое испразнето место се пополнува со следниот на листата.

Некои искуства од примената на одделни техники на гласање: Во Финска гласачот е обврзан да гласа за личност во рамките на преферираната партија. Кандидатите прво се рангираат по бројот на преференцијалните гласови, потоа се собира вкупниот број на добиени гласови за таа партија, и потоа, според *D'Hondt* правилото, се распоредуваат местата. Во Италија секој гласач прво одбира партија која ја преферира и потоа може дополнително да назначи во посебно зацртан дел на ливчето од 3 до 5 кандидати кои ги издојува во таа листа. На овој начин повторно се интервенира во преуредувањето на рангирањето во партиската листа. Грчкиот систем дозволува опционо да се гласа за еден до двајца кандидати во рамките на преферираната партиска

листа. Во Белгија е дозволено гласање или за партија или за индивидуалец во рамките на некоја партиска листа. Збирот на гласовите се прави заеднички, со тоа што ако индивидуалниот кандидат има повеќе гласови од потребната квота, тогаш неговиот вишок се прелева во добиените гласови на првият следен кандидат на листата. Сличен метод е во употреба и во Холандија. Можност да се влијае врз редоследот на кандидатите се предвидува и во изборните закони на Австроја, Норвешка и Шведска, но дадените гласови без назначена префериенција се претполага дека го одобруваат редоследот наведен од партијата. Луксембург, Швајцарија и Данска имаат сличен тип на префериенцијално гласање но значително покомплициран, што го прави потежок за евентуална примена во наши услови.

## 2.4. Изборни единици

Изборната единица е, исто така, една од клучните димензии за кои мора да се води сметка при креирањето на изборниот закон. Изборните единици и нивното кроене е особено деликатно за политичките партии, бидејќи е во директна врска со нивните изборни шанси за победа. Можеби и затоа проблемот на утврдувањето на изборните единици е едно од најспорните политички прашања за оние кои, на овој или оној начин, учествуваат во креирањето или вреднувањето на одделни изборни модели. Во оваа смисла, изборните единици<sup>22)</sup> се јавуваат како клучен елемент во операционализирањето на изборното право. Граѓаните за да можат да го остварат своето изборно право "се групираат како жители на ист град, на иста околија, иста општина или сл."<sup>23)</sup> во т.н. изборни единици. Иако вообщено изборните единици се дефинираат како територијални целини, можно е да се дефинираат како одредени популациони групи. Тоа е случај во Нов Зеланд каде има четири посебни единици кои припаѓаат на

22) Потврда за значајноста на овој елемент од изборниот систем е фактот што во политичката теорија посебно место и прилага на изборната географија - која како научна дисциплина поконкретно ја разработува релациите изборен и територијален феномен, формата и големината на изборните единици, како и некои други аспекти. Поточно се занимава со просторните анализи за организацијата и резултатите од изборите

23) Slavoljub Popović: Elementi izbornog sistema, "Izbori u uslovima visestranackog sistema". Institut za kriminoloska i socioloska istraživanja, Beograd, 1990, str. 67

Маорското малцинство<sup>24)</sup>. Можеби и затоа политикологот Rae смета дека е подадекватно изборните единици да се дефинираат како "единици во кои сите добиени гласови се преведуват во пратенички места"<sup>25)</sup>.

Поделтата на изборните единици се врши според бројот на мандатите кои секоја ги произведува<sup>26)</sup>, што значи, униноминални (со 1 мандат), мали (2 - 5 мандати), средни (6 - 10), и големи (10 - па и до 100 мандати)<sup>27)</sup>, а некогаш и целата држава е една изборна единица. Sartori вршел анализа на униноминалните изборни единици со мнозински систем и полиноминалните изборни единици со пропорционален систем. При вториот случај, во зависност од формулата што се применува, може да се продуцираат различни степени на пропорционално претставување, од високо "нечисто" до егзактно пропорционално "чисто" претставување. Во рамките на една единица функцијата на изборната формула е да обезбеди распределување на пратеничките места. Битно е да се нагласи дека големината на изборната единица влијае на пропорционалноста многу повеќе од различните математички формулки, бидејќи колку е помала единицата толку е помала пропорционалноста - и обратно. Тоа значи дека колку е поголем бројот на расположливите места во една изборна единица, толку е поголема пропорционалноста. Со тоа и ефектот на изборниот систем врз гласачот може, но не мора да биде ограничувачки, иако апсолутно неограничување не би можноело да постои, но постојат вредности на различно степенување на ова влијание.

Магнитудата на изборната единица како изборна варијабла е неизбежна во процесот на моделирањето и непо-

24) Види *Daglas Rae*, *ibidem*, стр 19.

25) Исто, стр 19. За разлика од Rae, авторот Liphart го преферира терминот големина на изборната единица и го дефинира "колко број на претставници избрани во една изборна единица". Види *Liphart*, *ibidem*, стр 10-11.

26) *Single member district and multi member district*.

27) Во Италија има 5 изборни единици што дават помалку од 10 места. 15 единици со меѓу 10 и 19 места, 7 со меѓу 20 и 29 места, и 4 големи изборни единици кои се густо населени така да произведуваат од 37 до 57 места. Австралија има 9 ИЕ (изборни единици), со расположливи места од 6 до 39. Белгија има 30 ИЕ со број на места од 5 до 48. Данска има 18 ИЕ со места од 2 до 40. Финска има 15 ИЕ со од 7 до 26 места. Ирска 47 ИЕ со од 3 до 5 места. Израел има 1 ИЕ со 120 места. Италија има 31 ИЕ со од 1 до 35 места. Луксембург има 4 ИЕ со од 6 до 24 ИЕ. Холандија има 1 ИЕ со 150 места. Норвешка има 19 ИЕ со од 4 до 15 места. Шпанија има 52 ИЕ со од 1 до 33 места. Шведска има 29 ИЕ со од 2 до 49 места. Швајцарија има 26 ИЕ со од 1 до 35 места.

средно е детерминирана од видот на акцептираните изборни модели. Така, во случај на прифаќање на пропорционалното претставување, каде што избирачите по правило гласат за листи, се формираат поголеми изборни единици. Значи, запазувањето на пропорционалноста позитивно корелира со големината на изборната единица, односно оптимално е една изборна единица да располага со што поголем број мандати. На таков начин се намалува можноста една партија да обезбеди мајоритетно мнозинство во Парламентот, односно сите партии независно од големината, да учествуваат во распределбата на мандатите - и тоа, пропорционално на уделот во освоените гласови. Во спротивно "колку што изборната единица е помала, толку ефектот на пропорционалноста на изборниот систем е помал, т.е. толку се помали шансите за малите партии"<sup>28)</sup>. Тоа е случај со мнозинскиот изборен модел за кој се карактеристични помали изборни единици чии број по правило одговара на вкупниот број пратеничките места во Парламентот. Така, секоја изборна единица избира свој претставник. Ваквиот метод на алокација на местата во претставничкото тело овозможува поголемите партии да остварат потенцирано мнозинство, кое не е пропорционално на вкупниот број добиени гласови. За разлика од ова, малите партии иако имаат поддршка од избирачите, кои се просторно дисперзираат, сепак остануваат само на marginите на политичката сцена.

Бидејќи оваа изборна димензија има посебно големи последици за пропорционалноста, односно диспропорционалноста на изборните резултати еднакво е значајна и за системите на пропорционална репрезентација. Значи, ако магнитудата на изборната единица се намалува, тогаш диспропорцијата меѓу гласовите и мандатите се зголемува. Имено, шансите за малите политички партии да се здобијат со претставници се нужно многу ограничени во колку изборната единица располага само со два или три мандата, додека значително се зголемуваат кога големината на изборната единица расте. "Поголемиот број седишта во изборната единица значи постигнување на поголема егзактност во пропорционалноста"<sup>29)</sup>. На овој начин магнитудата на

28) Види *Dieter Nohlen*, *ibidem*, стр 52.

29) *W J M Mackenzie*, *ibidem*, стр 61.

изборната единица колку што е поголема толку е поблеска кон "идеалната" пропорционалност. Секако, сите овие аспекти се особено важни бидејќи нивното комбинирање е во најтесна врска со политичките импликации што законодавецот ги очекува од применетата на одредени решенија. Така, ако некој сака да дизајнира изборен закон кој ќе им дава предност на силните партии, односно ќе сака да ја окрупни партиската арена, тогаш доволно е да се определи за униноминални изборни единици. Во таков случај одлуката за изборната формула станува беспредметна. Ако пак законодавецот истиша на пропорционалност и сака да ја минимизира дефракционализацијата, тогаш најцелисходно е да се определи за начелото на пропорционалност и тоа со преферирање на формулата најголем остаток која најдобро се комбинира со изборна единица која има релативно висока магнитуда. Всушност, по дефиниција, пропорционалната презентација бара плуриноминални изборни единици, односно, големина на изборна единица од најмалку две пратенички места<sup>30)</sup>. Меѓутоа, за да се постигне минимум пропорционалност, пожелено е магнитудата да биде поголема од бројот два. "Во системите на пропорционална репрезентација, пропорционалноста - како и шансите за малите партии да се здобијат со претставници - се нужно многу ограничени кога има два или три претставници на секоја изборна единица, но драматично се зголемуваат кога нејзината големина расте"<sup>31)</sup>. а авторот Rae смета дека минимумот од шест до седум мандати по изборна единица е оној кој обезбедува прифативен степен на пропорционалност<sup>32)</sup>. "Школскиот" тип на пропорционалните системи подразбира партиски листи, магнитуда од околу 5 места и обично пропорционалната формула D'Hondt. Силата на секоја партија се мери според вкупниот број гласови. За таа партија поделен со вкупниот број на сите гласови.

Инаку, изборните единици како територијални целини имаат особено значење за мнозинските избори. Притоа, рамките на вака утврдените целини не се неменливи. Имено, заради менувањето и непостојаноста на некои од основните белези на изборните единици неопходно е нивно контину-

<sup>30)</sup> Види Lijphart, *Ibidem*, стр. 24

<sup>31)</sup> Исто, стр. 11

<sup>32)</sup> Види Rae, *Ibidem*, стр. 140

ирано следење и преиспитување, односно нивно прилагодување кон промените (на пр: миграциските, демографските, во бројот на мандатите што припаѓаат на една изборна единица итн.). И, заради чувствителноста на ова прашање не е случајно што политичката опозиција ја фокусира својата критика често токму на критериумите околу поделбата на изборните единици како една од можностите за изигрување на нејзините интереси<sup>33)</sup>. Одговорот на прашањето, дали некои партии, повеќе или помалку, се изманипулирани со воспоставената изборна инфраструктура, е детерминиран од степенот во кој е остварено демократското начало - **секој глас има еднаква бројна вредност**. Ова начело е задоволено тогаш кога "на целата изборна територија единствено на еднакво учество на народот (или на оние со изборно право, а поретко со дадените валидни гласови) му припаѓа еден мандат. Значи, тогаш кога е применет клучот на еднакво претставување"<sup>34)</sup>. Придржувањето кон ова начело претпоставува претходно да се утврди средна вредност од бројот на населението што се покрива со еден мандат. Во оваа смисла во изборната практика познати се две процедурални можности. Првата, утврдува онојку изборни единици колку што има пратенички места (една изборна единица еден мандат), а втората, пресметува колку мандати и припаѓаат на една изборна единица во зависност од бројот на населението во неа (една изборна единица - повеќе мандати). Притоа, можна е и комплексна поделба на изборните единици, односно институционализирање на т.н. двослојна - двостепена поделба на изборните единици<sup>35)</sup>. Најважната причина заради која

<sup>33)</sup> Во својата анализа на пропорционалните или диспропорционалните ефекти на разни изборни формули, Michael Gallagher покажа големината на изборната единица и изборниот праг ја издавува како посебен фактор "можноста за лоша подделба". Во системите на униноминални изборни единици поштат подделба значи дека изборните единици имаат битно нееднакви гласачки популации, а пошто поделбите на плуриноминални изборни единици имаат големина што е несразмерна со нивните гласачки популации. Види Michael Gallagher, "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems" *Electoral Studies*, 10/ 1991, стр. 43

<sup>34)</sup> Dieter Nohlen, *Ibidem*, стр. 48

<sup>35)</sup> На повисокото ниво, магнитудата на изборните единици е прилично голема и тој со распон од минимум над 20 пратенички места до огромна национална изборна единица чија магнитуда се совпаѓа со бројот на мандатите на претставничкото тело. Во анализата на изборните системи на 27 земји во периодот од 1945 до 1990 година Lijphart укажува дека во две третини од двослојните системи изборната единица на повисоко ниво е национална општа изборна единица-national *at-large district*. Види Lijphart, *Ibidem*, стр. 36

законодавецот се определува за двослојни изборни единици е можноста да се комбинира предноста на поблизок контакт меѓу гласачите и претставниците во помалите изборни единици со поголемата пропорционалност на поголемите изборни единици.

Иако споредбените истражувања воочуват дека двослојната подделба на изборните единици ја користат само системите на пропорционална репрезентација, и обично за неа се дискутира само како за можна реформа во рамките на овие системи, сепак авторот Lijphart не ја исклучува нивната привлечна можност и за мнозинските системи. Поточно, правилата на мнозинството иако имаат многу сила тенденција да произведуваат парламентарни мнозинства, сепак таквите мнозинства не се произведуваат со апсолутна известност, туку тие се само веројатни. Во таа смисла Lijphart на изборните инженери им ја сугерира можноста да се институционализира изборна единица на повисоко ниво со доволно резервни (дополнителни) пратенички места со кои ќе се овозможи релативното мнозинство на гласови да се ефектира во парламентарно мнозинство, "да речеме, минимум 55% од пратеничките места. Останатите места би можеле тогаш да бидат доделени пропорционално на другите партии. Ако се сака да се постигне не само парламентарно мнозинство, туку и сила опозиција, би можеле да се воведат три алтернативни правила: најголемата партија би можела да биде лимитирана на 55 проценти од пратеничките места (други и ако освоила повеќе од 55 проценти од гласовите) и/или втората партија би можела да добие минимум , да речеме. 35% од пратеничките места, додека останатите 10 проценти би биле за помалите партии, или втората партија би можела да ги добие сите 45 проценти од пратеничките места"<sup>36)</sup>. Со оваа препорака Lijphart им укажува на заговорниците на мнозинските избори дека, ако ја сметаат креацијата на парламентарното мнозинство и јасната двопартишка конфигурација во парламентот како главна цел на нивниот "омилен" изборен систем, тогаш двослојната подделба на изборните единици е вистинското решение кое го гарантира таквото резултат. Исто така, како друга предност на ваквата подделба на изборните единици од особена важност за

мнозинските системи е дека двослојната подделба со единствено национално повисоко ниво би ги елиминирала проблемите на лошата подделба на изборните единици или подделбата на изборни единици во прилог на некоја партија. Покрај ова би се решил уште еден релативно голем проблем од кој што "страдаат политичките партии во мајоритетните системи: нивната тенденција да не вложуваат сериозни напори да победат во подрачја каде што се слаби, бидејќи трошењето време, енергија и пари во области каде што имаат малку шанси да победат склони се да го сметаат како трошење на ионачка скудните пари"<sup>37)</sup>. На овој начин пре-бројувањето на гласовите во целата нација и претворањето на вкупниот број национални гласови во вкупен број на национални пратенички места, и тоа според мнозинското начело, претставува силен поттик за сите политички партии да освојат што е можно повеќе гласови на секаде, вклучувајќи и изборните единици што се по правило сигурни за други партии.

## 2.5. Изборен праг

Изборниот праг или прохигитивната клаузула е минималното ниво на поддршка што е потребна на кандидатот, односно партијата за да добие мандат. Тој претставува мошне ефикасно средство за регулирање на рационалноста и окрупнувањето во политичкото претставување, но и креира брана против стекнување на проголема мок од страна на мали интересни групи, истовремено ефективно претставувајќи ги позначajните општествени групи (партии). Бидејќи овој инструмент директно го детерминира изборниот исход, од есенцијална важност е висината на која тој ќе се утврди бидејќи поседува елиминациона мок (се срекаваат решенија од 1% преку 5% па се до 12,5%). Ваков праг изборниот закон по правило предвидува на национално ниво, но може да биде наменет и на ниво на изборните единици поодделно. Прохигитивната клаузула можно е да биде условена со минимум број гласови или минимум процент во гласовите; или пак со освојување барем едно пратеничко место во двослојните системи; или посебна квота или дел од квотата во изборните

<sup>36)</sup> Lijphart, ibidem, стр 146- 147

<sup>37)</sup> Исто,стр 147

единици на пониско ниво и слично. Инаку, не сите изборни системи имаат такви легални прагови<sup>38)</sup>, но и во отсуство на дејцвот утврден законски праг, реалниот праг се имплицира со другите две димензии на изборниот систем, особено со големината на изборната единица. "Малите изборни единици имаат ист ефект како високите прагови: обете ја ограничуваат пропорционалноста и шансите малите партии да освојат пратеничките места; со зголемувањето на изборните единици и намалувањето на праговите, пропорционалноста и шансите на малите партии се подобруваат"<sup>39)</sup>. Значи, за законодавецот легалниот праг е еден од двата основни методи (и големината на и.е.) на подигање бариери против претставеноста на малите партии. Не случајно во расправите околу изборните реформи секогаш се актуелизира<sup>40)</sup> прашањето за потребата или висината на изборниот праг. Посебно заради фактот што по својата суштина прохигитивната клаузула е секогаш во колизија со начелото на сазмерната претставување. Но, за изборните реформатори низа функционални предности се аргументи кои одат во прилог на примена на овој изборен елемент. Поточно, изборната клаузула се јавува како своевиден функционален еквивалент кој ги супституира предностите или недостатоците, односно ефектите на другите изборни димензии кои го отежнуват пристапот во претставничкото тело.

## 2.6. Големина на претставничкото тело

Иако во науката се поделени мислењата околу значењето на оваа димензија, сепак ако на изборните системи се гледа од аспект на принцип на претворање на добиените гласови во пратенички места, тогаш и овој фактор е интегриран дел од таа сложена постапка. Ефектот на спомнатата варијабла за повеќето аналитичари на изборните системи не

38) На пример интересно е да се издвои случајот на Португалија каде со Уставот од 1976/чл 155 ств 2 се забранува со примената на прохигитивната клаузула да се условува пристапот на партите во парламентот. Види Dieter Nohlin, *ibidem*, стр 63

39) Со други изборови, легалните прагови и големината на изборните единици можат да се сметват како две страни на една паричка" Lijphart, *ibidem*, стр 12

40) Во оваа смисла интересни се пополнитечки што се водат кога германскиот законодавец се одлучи да примени легален праг од 5% па дури мораше за тој конечно да одлучи Сојузниот уставен суд по кој висината на оваа клаузула е споменаа со начелото на пропорционално претставување Види Dieter Nohlin, *ibidem*, стр 171

бил предмет на систематско проучување. Причината била можеби во тоа што големината на претставничкото тело ја третирале како фактор кој е надворешен во однос на другите компоненти на изборниот систем. Имено, според ние одгуката за вкупниот број пратенички места во претставничкото тело претставувала одлука на законодавецот која е надвор од комплексот варијабли на изборните системи<sup>41)</sup>. Меѓутоа, Lijphart анализирајќи ја големината на претставничките тела на повеќе земји како интегрален и легитимен дел од системите на претворање на гласовите во мандати, го изведува заклучокот дека и големината на собранието може, под определени услови, да има силен влијание врз пропорционалноста и степенот на мултипартизам. Тој вели "На пример: ако четири партии освојат 41, 29, 17 и 13 проценти од гласовите на национално ниво при пропорционални избори ... не постои начин на кој алокацијата на пратеничките места може да се третира со висок степен на пропорционалност ако се работи за избор на мини претставничко тело со само пет пратенички места; шансите за пропорционална алокација значително се зголемуваат кај десетчленото претставничко тело; а може да се постигне идеална пропорционалност, барем начелно, кај законодавно тело составено од 100 члена"<sup>42)</sup>. Секако, хипотезата дека големината на собранието може да има значителен дополнителен ефект врз степенот на диспропорционалност во системите базирани на мнозинското начело на кое не му е иманентно постигнувањето пропорционалност, може да се чини помалку веројатна. Во тој правец Таадерега заклучува дека, во случај кога сите други изборни димензии се еднакви, тогаш иако се намалува големината на претставничкото тело кај мнозинскиот модел, сепак степенот на диспропорционалност не покажува тенденција на растење.<sup>43)</sup>

Секако, за Lijphart нема дилеми дека постои голема теоретска оправданост и оваа компонента да го има

41) Види Lijphart, *ibidem*, стр 12

42) Lijphart, *ibidem*, стр 13

43) Иаку овој автор поочува една поспецифична релација меѓу големината на населението и големината на собранието во одредена земја и од таму го изведува законот на кубниот корен од големините на претставничките тела. Според овој закон големината на собранието има тенденција да биде приближно кубен корен од бројот на населението. Види Rein Taagereger, *The Size of National Assemblies: Social Science Research*. No 1. 1972, стр 385-401.

третманот на една од важните димензии на изборните системи. Оттаму, секоја промена во големината на претставничкото тело, која според него е поголема од дваесетина проценти, значи и креирање на нов изборен систем<sup>44)</sup>.

## 2.7. Некои дилеми околу примената на пропорционалните модели

Опонентите на пропорционалниот систем многу често токму овој систем го сметаат за виновен за потресите и дезинтеграционите процеси што се јавиле во историјата на определени Европски земји. Всушност, дискусијата околу тоа дали овој систем создава нестабилни влади и дали стимулира создавање фрагментирано партиско тело е мошне дубиозна. Како таков пример често го посочуват искуството на Италија, но прашање е зошто не се гледаат од тој аспект и Шведска и Швајцарија кои се мошне стабилни поредоци, иако применуват пропорционално начело во алокацијата на мандатите, или пак, Австроја каде истата партија победила со апсолутно мнозинство на места во претставничкото тело, три пати по ред, и каде, по 1983 година нема позначајни промени во партиската арена. Вајмарската држава и пропорционалниот систем повторно не би можеле да се обвинат за појавата на фашизмот во Германија од причина што таков систем денес продуцира сосема поинакви ефекти. Како што знаеме, Германија и Холандија немаат нестабилни влади, што не е случај со Белгија, Италија и Финска. Да се потсетиме дека и Британија имала два пати избори во период од 8 месеци во 1974 година, иако има релативно-мнозински изборен систем.

Различните искуства на западноевропските земји како да ја демантарираат основната забелешка на противниците на овој принцип. Пропорционалниот модел покажува сензibilitет кон општествените промени и новите политички збиџнувања. Имено, го спречува стекнувањето привилегирана позиција на етаблирани партии или нивна доминација. Тој ги "принудува" владите да работат и да действуваат поумерено и поуслагасено во однос на другите сили во владиниот тим. Паралелно, постои шанса малцинските групи од било кој вид да бидат претставени во претставничкото тело (нацио-

нални малцинства, жени и други интересни групи), а можеби и во власта, што како исход изгледа поправично. Може да се случи, како последица на постизборното преговарање меѓу партите, егзекутивата да не биде секогаш соодветна на изборните резултати. Се случува и во таа акомодираност во меѓупатиските договори да се прават мали "завери" и всојузувања помеѓу одредени покрупни партии со некои помали. Во државата структура на овој начин постот определена "фиксност" на елитите, кои едноставно кружат од функција на функција, во случај изборните резултати да се приближно еднакви од избор на избор. За најангажираните поборници на пропорционалниот систем силната влада која се базира на диспропорционално претставување е нелегитимна, но воедно би требало да се нагласи дека не секогаш фрагментирано претставеното претставничко тело би требало соодветно да се рефлектира и на составот на владата.

Во одбрана на пропорционалниот систем може да се нагласи дека, едно демократско претставничко тело би требало да се обиде да ги претстави сите позначајни интереси на електоратот. Исто така, системот поуспешно го избегнува проблемот на "кроене" на изборните единици кое се случува позабележливо во униноминалните изборни единици. Изборниот инженеринг бил можел да започне со поставувањето на една пропорционална формула, но скликата на исходот ќе се изгради аналогно на другите придружни елементи што ќе се додадат, како на пример: магнitudата на изборната единица и високот праг, елементи што можат да остварат и не толку пропорционална слика. Овој систем ќе го збрише маргиналниот неопределен гласач на "центарот", со тоа што ќе го принуди јасно да се определи за тоа која политичка опција ја преферира. На овој начин ќе се добие и појасна политичка арена (лепеза) и мнозинството ќе биде постојано преиспитувано од страна на малцинството. Овој систем ќе им помогне да се воздигнат и забележат и определени групи со јасен економски интерес, а понекогаш и претставници на политичкиот екстрем, но тоа најмногу зависи од специфичните услови и прагматската политика и клима која владее во определена земја.

Во процесот на градење адекватен изборен систем треба да се има предвид и ефективниот број партии кои го чинат партишкиот систем на една држава, како и ефектив-

<sup>44)</sup> Lyphart, ibidem, стр. 13-14

ниот број на парламентарни партии. Дури, практиката на државите кои го применуваат мнозинскиот систем во алокацијата на пратеничките места, воочува дека бројот на легислативните партии не може да се сведе исклучиво на две. Државите со применет пропорционален систем имаат во просек по осум партии, но бројот објективно варира од три до тринаесет партии. Во Австроја и Шпанија во 1982 година една партија имала мнозинство во претставничкото тело. Во осум од четиринаесетте испитани држави една партија имала освоено апсолутно мнозинство барем еднаш во постоеаната ера, и тоа било чест случај во Австроја, Ирска, Норвешка и Шпанија<sup>45)</sup>. И треба да се прави разлика од бројот на партии присутни во парламентот, и од тоа колку места секоја партија има освоено. Индикативен е примерот од следната табела (Табела 1.) изготвен 1982 година<sup>46)</sup>:

Табела 1.

Држава	Број на партии што освоиле места	Процент на места во претставничкото тело освоени од најголемата партија
Австроја	3	52 %
Белгија	13	20 %
Данска	9	34 %
Финска	8	26 %
Германија	3	45 %
Ирска	4	45 %
Израел	10	40 %
Италија	12	41 %
Луксембург	6	41 %
Холандија	12	31 %
Норвешка	7	42 %
Шпанија	10	58 %
Шведска	5	48 %
Швајцарија	13	25 %
Просек	8	39 %

Со оглед на тоа колку изразената волја на гласачите е претставена, би можеле да се компарираат Израел и Англија како две спротивности. Се смета дека во Израел

<sup>45)</sup> Richard Rose, p. 79. Lijphart Arend and Grofman Bernard "Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives. American Political Parties and Elections", Praeger Publishers, 1984  
<sup>46)</sup> Исто, ст. 80

околу 95% од гласачите успеале да ја изберат (да добие мандат) партијата за која гласале, додека во Англија тој процент е 50%. Другите земји во скалата се наоѓаат меѓу овие два екстрема.

## 2.8. Односот изборен-партиски систем

Согледувајќи ја тесната препелетеност на овие два сегменти на политичкиот систем, некои автори се обидуваат да изведат поопшти принципи и корелации. Прв меѓу нив е францускиот политолог Maurice Duverger кој ги формулирал ефектите на изборните системи во три т.н. социологиски закони:

"1. Мнозинското гласање во еден круг стреми кон билпартизам;

2. Пропорционалната репрезентација стреми кон мултипартизам;

3. Мнозинското гласање во два круга води кон мултипартизам ублажен со различни сојузи."<sup>47)</sup>

Притоа, и самото Duverger подоцна го ревидира својот став<sup>48)</sup> и забележува дека изборниот систем сепак е само еден од елементите што ја определуваат структурата на партискиот систем. Имено, по негова оценка "со четири фактори, заеднички за сите земји, може да се објасни постоењето на двопартискиот или повеќепартискиот систем во една земја: историско-културни, социо-економски, идеолошки, како и еден фактор од исклучиво техничка и институционална природа, **изборниот систем**".<sup>49)</sup> Очигледно за Duverger изборните системи имаат пресудно влијание врз моделирањето на партиските системи, додека пак тие во голема мера ги определуваат политичките системи. Вака конципираната тријада изборен/партиски/политички систем поттикнува интерес кај цела плеада современици на политичката мисла (Sartori, Lijphart, Nohlen, Rae, Riker и др.), кои и ден денес критички и со висок степен на

<sup>47)</sup> Morris Diverze "Uvod u politiku". Rad, Beograd, 1966, стр 97

<sup>48)</sup> Види Maurice Duverger, Duverger Law Forty Years Later, кај Bernard Grofman and Arend Lijphart, "Electoral Laws and Their Political Consequences", New York Agathon Press, 1986, стр 69-84

<sup>49)</sup> Stefica Deren Antoljak, "Izborni sistem i Duvergerov zakon", Politicka misao, 2/92, стр 26

софицираност ги преоценуваат, односно реформуираат и реинтерпретираат "социологиските закони" на Duverger<sup>50).</sup>

Sartori опишува еден изборен систем какоjak, ако тој врши манипулативно (не во негативна смисла на зборот) влијание врз гласачот, додека ако такво влијание нема или е многу слабо тој систем се објаснува како слаб. Меѓу овие две најоддалечени точки постои скала од различни практични примери. Исто така, партиските системи би можеле да се поделат на јаки и слаби во зависност од таа дали се како системи структурирани или не. Во нивната меѓувисност и взајмно влијание се скрекаваат следните варијанти Табела 2:

Табела 2.

	Јаки изборни системи	Слаби изборни системи
Партиски системи Јаки (структурирани)	Редуцирачки ефект на партискиот систем	Блокирачки ефект на партискиот систем
Партиски системи Слаби (неструктурирани)	Ограничувачки редуцирачки ефек	Без взајмено влијание

Овде Sartori ги наведува следните можни комбинации присутни во практиката: двопартиски механизми (биполарно и сукцесивно менување на едопартички влади), умерен повеќепартизам (биполарни промени на коалициони влади), парализиран повеќепартизам (системи кои се карактеризираат со мултиполарен наптревар, централно лоцирани коалиции и антисистемски партии). Се тврди дека еден "нечист" пропорционален систем би умееал да го редуцира бројот на покрупните партии во една земја на 3 до 4 појаки партии - кој формат би довел до креирање на умерен мултипартизам, ако тековната политика не доведува до високо вжештување на страстите. Онаму каде пропорционалниот модел делува манипулативно (што значи индиректно интервенира во јакнењето на партите, на пример) ефектите имаат

50) Види William H. Riker, "Duverger's Law Revisited"; Giovanni Sartori, "The influence of electoral Systems Faulty Laws or Faulty Method?" Bernard Grofman and Arend Lijphart, "Electoral Laws and Their Political Consequences", New York Agathon Press, 1986, стр 19-41  
Исто така види и Dieter Nohlen, ibidem, стр 235

рестриктивно влијание. Проценка е дека релативно чистиот или чистиот пропорционален систем доведува до партиски формат на 5 до 7 партии.

Системот на партиски плурализам не е во состојба сам по себе да дејствува во создавањето на бипартиски систем, туку тој може само да помогне во одржувањето на постојниот таков систем и долгорочено гледано да креира бипартизам само во случај да постојат такви две потенцијално структурирани партии, и ако изборното тело одолева на притисоците на поголема партиска фрагментација. Двопартички систем е невозможен под било каков изборен модел ако постојат расни, лингвистички, национални, идеолошки и други мајчински разлики за кои не постои можност да бидат репрезентирани само преку две партии. Во тој случај, нужните промени би биле кон системско структурирање, тоест создавање на структурно посилни партии со посебно внимание при креирањето на изборните единици (што како решение би било актуелно за нашата држава). Географската концентрација на специфичните групи би можела да помогне во одредени случаи, но тоа било на штета на други партии кои се дисперзираат на пошироката територија. Во оваа смисла, би требало да се повтори дека, не постои шанса мнозинскиот систем кој досега се применуваше кај нас да произведе бипартизам, заради хетерогеноста на македонското општество.

### 3. Состојбата во Република Македонија

Како што спомнавме во воведот, централно место во оваа студија е анализата на изборниот систем на Македонија и искуството од неговото практикување. Токму тоа искуство е контекстот во кој ќе се обидеме да ги определим оние варијабли коишто се јавуваат како клучни во утврдувањето на појдовните параметри во обликувањето на идниот домашен изборен систем. Неговото реконструирање и градење во време со сите белези на историски пресврт, како и нараснатиот притисок на политичките сили, резултира со своевидно озаконување на настанатите политички промени. Во оваа смисла, постојниот Изборен закон за пратеници на Македонија, во чии нормативни решенија јасно се воочува степенот на достигната демократизација, како и односот на поли-

тичките сили<sup>51)</sup>, претставува меѓуник и стожер во овој процес на транзиција, бидејќи неговите импликации не се сведуваат само на изборниот чин. Имено, изборните правила содржани во овој Закон, во извесна мера непосредно ја обликуваат структурата на македонскиот политички простор во кој се одвиваат политичките процеси и односи.

Токму сите овие моменти треба да се земат предвид кога се вреднува реформата на изборниот систем кај нас. Во почетокот на процесот на транзиција изборната реформа не можеше да биде радикална и целовита поради се уште доминантната улога на Сојузот на комунистите и недоволно развиената лепеза на новите, алтернативни политички сили. СК и другите општествено политички организации, што реално беа сведени на неговата трансмисија, решително се залагаа за мнозински изборен систем. Оваа партија која веќе имаше изградена организациона структура, а и можност за контрола врз медиумите, сметаше дека мнозинскиот принцип ке и обезбеди задржување на власта и сигурна победа. Опозицijата, пак, бараше пропорционални избори, во кои гледаше единствената шанса за влез во парламентот и сметаше дека само тоа начело овозможува праведно политичко претставништво на сите делови од изборното тело.

Без водени бурни расправи и полемики за ова прашање, како во научните кругови, така и меѓу самите политички партии. Респектирајќи ги предностите и слабостите на применуваните изборни системи во распределувањето на мандатите, како и фактот дека не е можно овие системи механички да се пренесат од едно општествено економско и политичко милје во друго, во конечната определяба за мнозинскиот изборен систем, пресудно влијааат интересите и проценките на владејачката партија. Нашиот законодавец сметаше дека токму мнозинскиот принцип - *релативно мнозински избори во два круга*<sup>52)</sup>, во најголем степен одговара на актуелните општествено економски и политички состојби.

51) Меѓу околностите и условите кои имаат влијание во елаборирањето на изборните решенија пресудно значење меѓу другите има: 1) доминантна улога на СК како владејачка партија; 2) недостиг од искуство со компетитивни избори, односно демократска традиција, здраводолна коресподенција со научно релевантната литература; 4) неформирана политичка аренда, 5) сеуме не беше до крај завршен процесот на осамостојување и доформување на статусот на државност на бившите Ју-републики

52) „За претставник е избран кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале во изборната единица, под услов бројот на гласовите што ги добил да не е

Овој принцип беше предочуван како нужен услов во структуирањето на македонскиот демократски политички поредок. Покрај другото, интенција беше, во услови кога процесот на политичка плурализација сè уште не е завршен, да се обезбеди концентрација на политичките партии<sup>53)</sup> и создавање услови за стабилно функционирање на парламентот и владата. Кога партиската сцена е недефинирана се очекува дека избирачите ќе се определуваат повеќе инцидентно, непредвидливо, па дури во голема мера нивната одлука да се поведе по личноста на кандидатите, независно од нивната партиска определеност. Законодавецот сметаше дека на ваков начин им се дава реална шанса и на независните кандидати кои учествуваат во изборите. Исто така, се сметаше дека овој модел носи перспектива за надминување на поделеностите по национална основа, религија и слично, и ги отстранува сите оние опасности кои се можни доколку се примени пропорционалниот изборен систем, а тоа е пред се создавањето на две главни, поларизирани, политички спротивставни групации по национална основа. Посебно се истакнуваше техничката поеноставеност на мнозинскиот модел и неговата транспарентност за јавноста.

Секако ова не помина без критики од страна на помалите политички партии, што е и разбираливо, бидејќи се работеше за прашање на нивна поголема или помала застапеност во Парламентот. Според нив, оваа одлука имаше витално значење, зашто од тоа зависеше кој од изборните партии ќе го добијат статусот на легислативни партии<sup>54)</sup>. Најчестите критики што беа уплатувани на овој модел се сведуваат на тоа дека тој им погодува на интересите на дотогашните доминантни политички сили, кои всушност го преферираа овој принцип за да си обезбедат уште поцврсти позиции.

53) Помал од една третина од вкупниот број избирачки според избирачкиот список. На повторно гласање (втор круг гласање) можат да учествуваат оние кандидати кои во првото круг на гласање добиле најмалку 7% гласови од избирачите кои гласале „Види: чл. 54 ст 1 и ст 3 од Законот за избор и отповид на прашеници и одговори на СРМ, 1990г.

54) Тое е време кога, непосредно пред изборите, бројот на политичките партии речиси скокодневно се зголемуваше (околу 18 политички партии и разни други здруженија), па се сметаше дека мнозинските избори ќе ја елиминираат опасноста од „атомизиран плурализам“

55) Види Ivan Grdesic, Izbori u Hrvatskoj - braci, vrednovanje, preferencije, во "Hrvatska i izbori na 90.", Naprijed, Zagreb, 1991, str.88

Искуството од изборите во Македонија го потврдија правилото дека во процесот на политичките иновации имплементирањето на одделни изборни модели не значи и гаранција во остварувањето на ефектите на аспиративниот модел. Исходот од распределбата на пратеничките места по првите избори во Парламентот на Македонија некако ги релативизира очекуваните "предности" на мнозинскиот изборен систем. Поточно, политичките ефекти од примената на мнозинското начело во дистрибуирањето на пратеничките места во Собранието на РМ, во првите повеќе партички избори беа дивергентни на претпоставениот модел. Така наместо двопартички имавме полипартичен парламент од малцински партии, со што отсуствува и структуални претпоставки за формирање стабилна еднопартишка влада.

Токму ваквото искуство беше причина што меѓу првите и вторите избори одново се актуелизира размислата, дали применетиот модел е овој "вистинскиот", кој најмногу одговара на постојните политички, историски, социјални, културни и други специфичности на земјата. Потребата за усогласувања на текстот на постојниот Изборен закон со Уставот на РМ беше причина во Собранието често да се расправа за нова изборна регулатива, односно за пакет изборни закони.

### 3.1. Политичките ефекти на изборниот систем на Македонија во 1990 година.

Ефектите од примената на мнозинското начело во дистрибуирањето на пратеничките места во Собранието на РМ, во првите повеќепартички избори, ниту одалеку не беа блиски на аспиративниот модел, како што е воочливо од подолу приложена Табела 3.<sup>55)</sup>

1. Ошто прифатено е дека мнозинските избори главно го редуцираат бројот на партите во парламентот, односно имплицираат двопартички парламентарен систем. Наспроти ваквата пресумпција на моделот, искуствата во првите избори беа сосема поинакви<sup>56)</sup>. Имено, ниедна партија по изборите

Табела 3.

Име на партијата	Места во Собранието во 1990	Места во Собранието во 1994
ВМРО-ДПМНЕ	38 (31,67%)	
СКМ-ДП	31 (25,83%)	
ПДП	17 (14,17%)	10 (8,33%)
Сојуз за Македонија		87 (72,50%)
Сојуз на реформски сили	11 (9,17%)	
Сојуз на реформски сили и Млада демократичка прогресивна странка	6 (5%)	
Социјалдемократска партија		
Странка на Југословените	2 (1,67%)	
Сој. партија СРСМ и Млада прог. дем. Странка	1 (0,83%)	
Независни кандидати	3 (2,50%)	7 (5,83%)
Социјалистичка партија	4 (3,33%)	1 (0,83%)
Лiberална партија		5 (4,17%)
НДП	1 (0,83%)	4 (3,33%)
ПДП-НДП	5 (4,17%)	
ДП на Македонија (Тетово)		1 (0,83%)
ПЦЕР	1 (0,83%)	1 (0,83%)
Социјал-демократска парт. на Македонија		1 (0,83%)
Сој. демокр. Сојуз на М.		1 (0,83%)
ДПТ и Партијата на Исламски пат		1 (0,83%)
СДС и Либерална партија		1 (0,83%)

не успеа да обезбеди апсолутно мнозинство во Парламентот. Најбройната партија ВМРО-ДПМНЕ заедно со СКМ-ДП имаше само 57,8% од пратеничките места. Присуството на третата по бројност партија ПДП заедно со Сојузот на реформските сили, како четвртата партија не е за потценување. Но и покрај ова вкупниот број пратенички места на четирите најбройни партии во Парламентот беше помал од 90%<sup>57)</sup>. Така, двопартизмот беше сведен на извесно редуцирање на бројот на

редуцира на 372 кандидати и 3 независни, односно на 3 кандидати по изборна единица во процес

55) Во табелата се содржани основените пратенички места по партии и истите се изразени процентуално во однос на вкупниот број на места во Собранието.  
56) Секако на овие избори дојде до извесно смалување на бројот на кандидатите меѓу првият и вториот изборен круг. Имено од 1 115 кандидати и 43 кандидати во првият круг (значи околу 9,65 кандидати по изборна единица) иаквниот број во вториот круг се

Douglas Rae емилирски ја потврдува причинско последичната поврзаност меѓу мнозинските избори и двопартизмот. Тој преизјад го дефинира двопартизкиот парламентарен систем како систем во кој најслабата партија нема повеќе од 70% на мандатите а две најбройни партии имаат најмалку 90%. D. Rae: *The Political Consequences of Electoral Laws*. New Haven, Conn: Yale U Press, 1967, стр. 57

изборните партии (18) кои се здобија со статус на легислативни (7 партии). Овие изборни резултати на некој начин ја релативизираат тезата дека партисткиот систем е единствено детерминиран од изборниот модел.

2. Една од претпоставените моделски импликации е и создавање на моноцентричен парламент со доминантно присуство на една партија. Станува збор за партистичките односи во Парламентот: мнозинство, мајчинство. „Во мнозинските избори се тежнее кон парламентарно мнозинство на една партија или сојуз на партии. Притоа, во суштина станува збор за тоа партијата (сојузот на партии) која не остварила апсолутен број на гласови да биде способна за партиско мнозинство според мандати“<sup>58)</sup>. Значи, во самиот мнозински изборен систем е вградена извесна диспропорционалност, бидејќи тој го потенцира и засилува мнозинството, а го редуцира и слабее мајчинството<sup>59)</sup>. Парламентарното мнозинство се создава со извесно пондерирање на добиените гласови (*manufactured majority*)<sup>60)</sup>, значи со нарушување на пропорцијата меѓу гла-

58) Dieter Nohlen, *Ibidem*, стр. 85-86.

59) *Формулата за диспропорционалност* ги собира различите меѓу процентите на пратеничките места и процентите на гласовите, в поточен вид се дели со два и добиените број со одзема од бројот 100. Се работи за формулата на John Loosmore и Victor Hanby каде индексот што оваа формулa го пресметува е нешто изменет од онај којшто го предлага авторот Rae Имено, овој индекс (D) ги улеснува проблемите што се јавуваат при пресметувањето на подвидничките различии на таканаречените „останати“ партии, кој проблем се јавува во формулата на Rae Според тој, видностите добиени со гласови утврдената репрезација, се показател на степенот на диспропорцијата меѓу гласовите и мандатите

Партија	Доби глас	%	Основени мандати	%	Δ
ГДП	162 642	16.9	17	14.17	-2.73
СКМ-ГДП	243 259	25.31	31	25.83	+0.52
Странка на Југословен	13 331	1.38	2	1.67	+0.29
НДП	4 105	0.42	1	0.83	+0.41
ВМРО-ДПМНЕ	238 367	24.80	38	31.67	+6.87
Сојуз на реформи сили	135 835	14.13	11	9.17	-4.96
Социјал. парт. на Мак	44 977	4.68	4	3.33	-1.35
Независни кандидати	12 769	1.32	3	2.50	+1.18
ПЦР	3 961	0.41	1	0.83	+0.42
ГДП-НДП	63 446	6.6	5	4.17	-2.43
Сој на реф. сили и Мла демокр. прог. стр. и СПМ	38 297	3.98	7	5.83	+1.85
<b>ВКУПНО</b>	<b>960.989</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	

60) Овој термин за прв пат го употребува авторот Rae кој ги опишува четирите можни резултати на изборите 1) заработено мнозинство (*genuine majority*) / на пратенички места од партија што освоила и мнозинство гласови; 2) фабрикувано мнозинство во претставничките тела освоено од партија што добила помалку од мнозинство гласови; 3) при-

совите и мандатите. Имено, механичките фактори, наспроти психолошките ја играат пресудната улога во генерирањето парламентарни и фабрикувани мнозинства. Кај нас ниту една од партиите не доби мнозинство во гласови, ниту мнозинство при алокацијата на пратеничките места (природно мајчинство). Изразите поделби (национални, социјални, идеолошки, религиозни, јазични и др.) дојдоа до израз и во определбата, односно поделбата на изборното тело, што резултира во соодветна структура на Собранието, односно шест ефективни парламентарни партии (N = 6). Со тоа, парламентарното мнозинство, бидејќи не беше постигнато преку мнозинското начало, мораша да биде дополнително создавано со разни договори и коалиции меѓу легислативните партии. Тоа не беше единствено во услови кога парламентарното мнозинство го сочинувала партија која беа крајно хетероген, па и исклучиви во своите провениенции и аспирации. Имено, меѓу четириоти први партии две (втората и четвртата) беа со комунистичка и две партии со некомунистичка провениенција (првата и третата). Во таа смисла беше и разбиралива коалицијата меѓу СКМ-ГДП и Сојузот на реформистичките сили, додека меѓу двете водечки национални партии, ВМРО-ДПМНЕ и ГДП евентуално коалиирање беше невозможно. Но тоа не ја исклучи можноста подоцна, заради специфичен сплет на околности, од практични мотиви двете партии со комунистичка провениенција да одлучват во формирањето на Владата како партнери да ја вклучат и партијата ГДП.

Фактот што во македонското Собрание ниедна партија немаше доминантна позиција за самостојно да одлучува, партиите многу често беа принудени во одлучувањето да обезбедат повеќепартишка поддршка или косензус. Сето тоа ја усложнуваше работата на ова тело, а многу често се одложуваше процесот на донесувањето на политичките одлуки, што се покажа како многу ризично кога станува збор за одлуки од витално значење или од неодложна природа. Тоа беше и причина што некои партии ја искористуваат ургентноста или значајноста на одлуката што

родно мајчинство (*natural majority*) каде што ниедна партија не освојува мнозинство гласови и пратенички места и 4) вештачко мајчинство (*artificial majority*) каде што една партија добива мнозинство гласови, но не и мнозинство пратенички места. Види *D. Rae. Ibidem*, стр. 74.

беше во собраниска процедура за да издејствуваат одделни отстапки.

3. Иако е правило мнозинските избори да резултираат во стабилни мнозински влади, во првите повеќепартички избори кај нас изостана и овој ефект. Имено, на почетокот заради отсуство на структурни претпоставки за формирање стабилна једнопартишка влада - наместо моноцентричен имавме полицентричен парламент од "малцински" партии - привремено излезот се побара во формирањето непартишка таканаречена - експертска влада, повеќе или помалку партички обоена, а на крајот по истекот од една ипол година и беше изгласана недоверба, и се замени со нова коалициона влада.

### 3.2. Генеза на вторите компетитивни избори-краток осврт на Предлог-законот за избор на пратеници од 1994 г.

Искуството од изборите во Македонија го потврдија правилото дека во процесот на политичките иновации имплементирањето на одделни изборни модели не значи и гаранција во остварувањето на ефектите на аспиративниот модел. Исходот од распределбата на пратеничките места по првите избори во Собранието на Македонија некако ги релативизира очекуваните "предности" на мнозинскиот изборен систем. Имено, се случи следново:

1. Меѓу првите и вторите компетитивни избори во Македонија, наместо очекувањата мнозинските избори да го редуцираат процесот на партишка фрагментација, се промовира, покрај веќе регистрираните дваесетина политички партии, уште четириесетина нови. Ова секако говори за изразита атомизација на партишкиот систем на Македонија, кој сèуште не е структуриран и профилиран. Бидејќи повеќепартишкиот живот во Македонија нема подолга традиција (слободно може да забележиме никаква), а и постојните политички партии не се структурирани во силни и стабилни организации, меѓу чии политички програми нема јасно разграничен меги, се случи извесен број избрани претставници во Собранието на РМ, без да го изгубат пратеничиот мандат, да ги напуштат партиите преку кои, по завршувањето на изборниот натпревар, го стекнаа правото да учествуваат во

алокацијата на пратеничките места<sup>61)</sup>. Фактот што процесот на партиско сегментирање, во изминатиот четиригодишен период, не се забави, туку доби во интензитет, ја актуелизира дилемата дека фаворизирањето исклучиво на мнозинското начело на претставување делува ограничувачки спрема бројните военпарламентарни партии.

2. Македонија е хетерогена држава во која живеат различни етнички, со различен процент на присуност, кои меѓусебно се разликуват по конфесионални определувања (убедувања), културни белези и др. Во таа смисла, од регулирањето и разрешувањето на политичкото претставување на малцинствата зависи, пред се, политичката стабилност на нашата држава. Оттаму, мнозинскиот принцип, како единствен во конституирањето на највисокото претставничко тело, делува фрустрирачки за оние етнички групи кои само во пропорционалното претставување (со исклучиво ниска прохигитивна клаузула) гледаат шанса за влез во оваа институција.

3. Во оваа фаза од развојот на партискиот систем евидентен е расцепот на македонскиот политички простор, односно политичка поларизација на два спротивставени блока - национален и граѓански. Заради високата поларизација меѓу партиите, особено на линијата на етничката поделеност, националната припадност има одлучувачко влијание во обликувањето на политичките ставови на граѓаните. Имено, интересот на одделно малцинство е исклучива оска на интеграција на интересите во политичката сфера, па затоа применетата на чистиот мнозински принцип може да е неприкладен во стабилизирањето на демократскиот поредок на Македонија. Впрочем, во услови на т.н. *cross-cutting cleavages* (линии на поларизацији кои се вкрстуваат - религијски, јазични итн.) мнозинските избори ги заоструваат центрифугалните односи и имаат дезинтеграциска сила<sup>62)</sup>. Очигледно во дизајнирањето на изборните решенија законодавецот не може да го пренебрегне фактот субкултурен плурализам (Dahl) како белег на македонската држава<sup>63)</sup>.

61) За сва види повеќе кај Славко Милославлевски. Собранието на Република Македонија 1990-1994. Документ бр. 6. 1994г. Скопје, стр. 65-66

62) Види Dieter Nohlen, Vecinski izbori i razmetni izbor, Politicka misao, br. 4/90, стр. 198

63) "Сето тој ја потврдува оценката дека за југословенските општинства, како и за оние републиките, може да се зборува како за "сегментирани расеци" (H Ecstein) или "суб-

**4.** Македонскиот изборен корпус нема јасна изборна ориентација и политичките партии не се втемелени во изборното тело, што резултира со отсуство на изразена партиска идентификација. Имено, во услови на непостоење традиција на компетитивни избори, во кои македонскиот граѓанин можел да избира меѓу кандидати на различни партии, не може да се очекува да бидат воспоставени потрајни релации меѓу политичките партии и делови од изборното тело, кои би произлегувале од одделни социјални, религиозни, идеолошки или други поделби. Ова секако го усложнува можношт прогнозирање на исходот од изборите, што влијае на подготвеноста на легислативните партии за порадикални изменни на постојните изборни решенија. Поткрепа на ова тврдење е менливото гласачко расположение на граѓаните меѓу првиот и вториот круг во 1990 година. Имено, гласачите го приклонија својот глас кон поизразено националната партија, како реакција на соодветниот изборен исход во Босна и Херцеговина, како и масовната поддршка на, во тоа време, хомогеното албанско изборно тело, која им обезбеди мандат уште во првиот круг на нивните кандидати.

**5.** Примената на мнозинското начело во првите повеќепартички избори можеби не доведе до значителна диспропорција меѓу добиените гласови и поделените мандати, но тоа не значи дека е отстранета опасноста од евентуална натпретственост на некоја партија, а особено коалиции, со што се доведува во прашање начелото на еднаквост на изборното право.

Токму сите горе споменати сознанија, а и потребата за усогласување на текстот на постојниот Изборен закон со Уставот на РМ, беа причина во Собранието често да се расправа за нова изборна регулатива<sup>64)</sup>, односно за пакет

културен плурализам" (R. Dahl), што е билтен факт за кој мора да води сметка "уставниот инженеринг". Владимир Гогић, Југославија на прекрстници: Југословенски институт за новинарство, Београд: 1991, стр 55

64) Со донесувањето на Уставот на РМ (1991г.) се поставија нови основи на политичкиот систем што ја наложи потребата, меѓу другото од усогласување на постојниот Закон за избор и отповидници на пратеници и одборници на СРМ. Од тие причини во чл 10 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ се предвидува обврска за донесување на нов Изборен закон. Во тој контекст Владата се појави како предлогач на Законот за изменување и дополнување на Законот за избор и отповидување на пратеници и одборници на СРМ (22 07 1993г.) и на неизико барање тој требаше да се донесе по итна постапка. Ваквото барање на Владата не се прифати. Година денес подоцна овој Предлог во рамките на пакетот изборни закони, се најде на редовна расправа пред пратениците на Собранието.

изборни закони. Предлогот на новиот Изборен закон за избор на пратеници делумно респектираше некои од спомнатите искуства, но во поголем дел, особено оние кои се однесуваат на начинот на поделбата на мандатите беа детерминирани со партиската конфигурација на највисокото законодавно тело. Официјалниот предлагач на новиот Изборен закон заместо чист мнозински модел промовира мнозински, комбиниран со елементи на пропорционален изборен систем. Имено, и поканату, според Предлогот, 120 пратенички места се пополнуваат со примена на мнозинското начело, но со ивесни модификации, додека за 20 дополнителни пратенички места е предвиден пропорционалниот принцип<sup>65)</sup>.

## • Процес на номинација

Според Предлогот, право да номинираат кандидати за избор на пратеници во секоја униноминална изборна единица или за територијата на Републиката, како единствена плуриномина изборна единица, имаат регистрираните политички партии со најмалку 3000 членови, заместо 1500 членови како што предвидува постојниот изборен закон. Притоа, не е утврдено определено како ќе се докажува членувањето во партиите. Ова право го имаат и помалите регистрирани политички партии, како и граѓаните, преку собирање потписи (најмалку 300) од избирачите, но само во униноминалните изборни единици. Вклучувајќи го и граѓанинот во фазата на кандидирање, дадена е можност тој, како политички неопределена единка, да располага со овој дел од изборното право. Но најлевагувајќи во оценката за шансите за успех што ги имаат индивидуалните кандидатури, сепак тоа е индикатор за демократизирање и отвореност на фазата на кандидирање.

## • Изборни единици

Предвидени се два типа на изборни единици: 120 униноминални изборни единици, во кои се избира врз основа на мнозинскиот принцип и една плуриноминална изборна

65) Бројот на пратеничките места во Собранието на РМ, според Уставот, не е фиксен, имено "Собранието го сочинуваат од 120 до 140 пратеници". Устав на РМ, 1991г., чл 62 ст 1

единица, односно тоа е територијата на целата држава со вкупно 20 мандати кои се дистрибуираат по пропорционален принцип.

- **Како се гласа и утврдувањето на резултатите од гласањето**

Комбинирајќи ги двета принципи на избор, Предлагачот пропишува конструкција од два гласа, што секако е важна новина, бидејќи дава можност на избирачот да ги подели своите гласови (т.н. *splitting* на гласови) меѓу изборните листи на партиите за територија на Македонија и кандидатите во својата изборна единица. Значи, избирачот има можност да изрази две различни префериенции во изборот на претставници за еден ист орган. Така, може да гласа, за поединец-кандидат на униономинална изборна единица, кој (кандидатот) не мора да припаѓа на истата партијата, на која, пак, на национално ниво, и го доделува вториот глас.

Во алокацијата на 120 пратенички места се применува мнозинскиот принцип. Имено, мнозинските (релативни) избори и натаму се остваруваат во два изборни круга, а новина е што во вториот круг гласање ќе учествуваат само два кандидати кои во првиот круг добиле најголем број гласови<sup>66)</sup>, а не и оние кои го оствариле изборниот праг од 7% како што е утврдено со актуелниот изборен закон. Значи, во Предлогот, учеството во вториот круг не се условува со дополнителна прохихитивна клаузула.

Двæсат мандати се дистрибуират врз основа на пропорционалното начело, односно избирачот гласа само за една изборна листа од списокот на изборните листи. Притоа, конечниот редослед на предложените кандидати на листата (т.н. врзана листа) го прават политичките партии, по распределбата на мандатите на секоја од нив, со што на некој начин се ограничува слободата на гласањето, односно избирачот не е "господар" на резултатот од гласањето, а тоа ја нарушува транспарентноста на изборната операција.

66) „За претставник е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите ком гласале во изборната единица, под услов бројот на гласовите што ги добил да не е помал од една третина од вкупниот број избирачи според избирачкиот список”, чл.54 ст.1) Законот за избор на пратеници и одборници... ова решение е задржано и во Предлогот.

Според Предлогот, алокацијата на мандатите се остварува со примена на **квотата Наге**. Спомнатата квота претставува количник меѓу вкупниот број важечки гласови ( $\Gamma$ ) и бројот на мандатите ( $M$ ) и таа во начело тежнее кон егзактна пропорционалност.

$$\frac{\text{Вкупен број важечки гласови } (\Gamma)}{\text{Изборен количник } M} = \text{или квота Наге}$$

-----  
**20 (мандати) (M)**

Според оваа квотна постапка (или постапка на изборен број) партиите добиваат пратенички места според освоените квоти, а останатите места се делат меѓу партиите со најголем остаток на гласови. Значи, на секоја листа и припаѓаат онолку пратенички места колку што пати изборниот количник се содржи во дадените гласови за листата. Секако, можно е да останат нераспределени мандати (што е недостаток во примената на квотата), па во тој случај е предвидена дополнителна поделба. Вишокот гласови за секоја листа на кандидати би се распределил според D'Hondt формулата.

Во овој контекст при распределбата на пратеничките места се предвидува изборен праг на елиминација од 5% од вкупниот број важечки гласови на избирачите во Републиката. Секако, таквото решение е неповољно за малите политички партии кои и онака тешко обезбедуваат пратенички мандат, а ги фаворизира доминантните партии. Иако не е спорно дека сам по себе изборниот праг не е иманентен на суштината на пропорционалниот претставување, сепак неговото предвидување наоѓа известна функционална аргументација.

Мегутоја, сите партии немаа идентични видувања за промовираните принципи во дистрибуирањето пратеничките места. Така, најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ, а и извесен број независни пратеници<sup>67)</sup>, инсистираа исклучиво на мнозински избори. Имено, сметаат дека овој дејл од предлогот на новиот изборен закон не треба да претпри

67) Види записник од 74 седница на Собранието на РМ „Независниот пратеник Тодор Петров имаше поднесено амандман со кој во Собранието и натаму би се избривле 120 пратеници врз мнозински принцип, спротивно на решението понудено во чл.65-б од Предлогот „Во Собранието на РМ 20 пратеници се избираат врз основа на пропорционалниот систем“ Идентичен став имаат и другите независни пратеници, кои сметаат дека пропорционалниот принцип го поттикнува втничкото хомогенизирање и нестабилност на владата

попуствени измени. Поинакво мислење има некои од пратениците на коалиционниот партнёр ГДГ кои се залагаат за мешовит модел во кој дел од пратеничките места (броят на мандати помал од утврдените 120 во официјалниот предлог) би се пополнувале со мнозинското начело, а нешто поголем број пратенички места, од утврдените 20 во предлогот, со пропорционален принцип<sup>58</sup>. Воедно тие бараат и редефинирање на Законот за изборни единици. Во текот на јавната расправа беа консултираани и претставници на вонпарламентарните партии кои главно се залагаат за зголемување на бројот на мандати кои би се распределиле со употреба на пропорционалното начело.

Од целиот пакет изборни закони, согласност со постигна само за Законот за избор на Претседател на државата и Законот за политичките партии<sup>69)</sup>. Останатите акти - Законот за изборни единици и Законот за изборни списоци - воопшто не влегаа во процедура за расправа, додека Законот за избор на пратеници не се прифати заради несврменост на позицијата и опозицијата за компромиси и отстапки. Примерувајќи ги можните последици од понудените изборни решенија, кои според нивно сознание би имале негативни последици за нив, тие не постигнаа согласност за порадикални промени на овој нормативен акт. Притоа, нужна согласност неможеа да постигнат ни партите во власта. Оттаму, есенските избори за пратеници на Собранието на РМ во 1994 година стартираа со стариот Изборен закон.

### 3.3. Избори - 1994 година, споредбени искуства

Првите компетитивни избори, од една страна, го означуваат создавањето на автохтониот изборен систем на Македонија која сеуште докрај ги немаше раскинато ишките со

68) При този и съмните пратеници на ПДП не бе единствен за този колкав број мандати би се дистрибуиран според мнозинският, односно пропорционалният принцип. Така на пратеническия Хандел, Зимер, Алии и др се заявява за 100 мандата поделени по мнозински начин – 40 со пропорционалното. Пратеник Муртеза и пратеници на ПДП сметат да е наредена пратеническа на Прагматике ке се оставят ако пратеници на ПДП също изберат според мнозинският, а другата половина (70) след пропорционалният Иамие и предлог за избор на 140 пратеници (Емини) исклучиво са приемани на мнозинския начин.

**69) Закон за избор на Претседател на РМ.Службен весник на РМ, 21.04.94г. и Законот за поддршка на партии. Службен весник на РМ, 05.08.94г.**

Југословенската федерација, а од друга страна, претставува најрадикален облик на рушење и дефинитивно напуштање на еднопартисткиот хегемонизам. Вторите по ред демократски избори во Македонија, се остварија во релативно поинаква политичко-историска ситуација, бидејќи Македонија веќе е самостојна, независна и суверена држава, меѓународно призната и засега надвор од виорот на војната. Ориентирајќи се кон пазарна економија постепено создаде услови за трансформација на сопственоста. Исто така, релативно успешно ја надмина старата политичка идеологија, а македонскиот граѓани како учесник во изборите веќе е ослободен од многу предрасуди најлајтестни во неговата светот со кои го обременила монистичката парадигма од развитокот на оваа држава. Имено, четирирте години искуство на парламентарно живеење на некој начин овозможија граѓанинот-избирач, покритички да ја вреднува реалноста и однесувањето на партийските актери.

Покрај овие, секако дека има и други разлики меѓу овие избори и оние од пред четири години, тука би набележале некој од нив:

- Истовременност на изборните кампањи за Претседател на државата и за пратеници во највисокото претставничко тело. Во отсуство на соодветна регулатива, Претседателот на државата на претходните избори беше избран од страна на пратениците, а не на непосредни избори, како што тоа подоцна го регулира Уставот на РМ. Но, според Уставот мандатот на Претседателот е пет години, додека на пратениците четири, што значи кампањите за ниниот избор не мора да се совпаѓаат. Со оглед на фактот што мандатот на Претседателот Киро Глигоров истекуваше негде месец дено по мандатот на пратениците Претседателот на Собранието, кој по Уставот е овластен да ги распишува изборите<sup>10</sup>, ги објави едновремено претседателските и пратеничките избори. И покрај острите партиски полемики што ги испровоцира ваквата одлука, Уставниот суд сметаше дека не постојат правни пречки за истата. Секако, во овој контекст не треба да се пренебрегне фактот дека претседателските избори во извесен степен влијаат и на исходот на пратеничките избори. Имено, ако претседателските избори се мнозински и се одржуваат во исто време со пратеничките, тогаш посилните

70) Види на 67 ст. 1 об Устава на РМ

политички партии имаат предност во натпреварот за избор на претседател на државата, а оваа предност постои тенденција да биде изразена и во пратеничките избори.

Во Законот за избор на Претседател на РМ е промовиран апсолутно мнозинскиот изборен модел, и тоа во два круга. Поточно за Претседател на Републиката е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи запишани во општиот избирачки список<sup>71)</sup>. На 16.10.94 година изборите за Претседател на РМ стартуваа со двајца кандидати. Кандидатот на позицијата беше избран со значајно мнозинство уште во првиот круг. Имено, од 77,76%<sup>72)</sup> избирачи од Општиот избирачки список, кои го искористија своето изборно право, 52,44% гласаа за кандидатот Киро Глигоров, додека неговиот против кандидат Љубиша Георгиевски доби 14,47% од гласовите. Секако вреден за спомнување е и податокот дека 130.133 (околу 11%) гласачки ливчиња се утврдени како неважечки, и тод најмногу во изборните единици каде што мнозинството од граѓаните се Албанци.

• На вторите повеќепартички избори за Собранието на РМ за 120 пратеничка места се кандидираа 1.766 кандидати, или во просек секоја униноминална изборна единица имаше 14,7 кандидати. Кандидатурите на 1.482 кандидати беа обезбедени од 37 политички партии, а 284 беа независни кандидати. Иако може да се зборува за извесна позитивна корелација меѓу степенот на политичкиот плурализам и демократичност со бројот на политичките партии сепак не е исклучено ова да делува и контрапродуктивно, односно да има т.н. ефект на супермаркет. Поточно, големата понуда на

<sup>71)</sup> Види чл 11 од Законот за избор на Претседател на Република Македонија. Сл весник бр 20/ 94г. Во колку во првиот круг истиот кандидат не јо добил потребното мнозинство гласови за Претседател на Републиката, во вториот круг се гласа за двајца кандидати кои во првиот круг гласовите добиле најмногу гласови, при тие изборот е валиден во колку во вториот круг учествувале повеќе од половината избирачи (чл 12) што се однесува до правото на номинација на кандидати за Претседател. Законот тврда можност ја дава на најмалку 10 000 избирачи или најмалку 30 пратеници. Така пратениците во претходниот состав во Собранието ја искористија оваа можност и предложија двајца кандидати за Претседател на Републиката. Пратениците од партите на власт го предложија како кандидат потпишаниот актуелен Претседател, а пратениците од опозицијата истакнаваа свој кандидат. Во меѓувреме уште двајца кандидати се обиделе да добијат 10 000 потписи за да ги потврдат своите кандидатури, но тоа не успееле да го реализираат во релативно краткиот рок кој им стоеше на распоредување

<sup>72)</sup> Користени се податоци презентирани во Билтлен бр 7 од 26 10 94г

партии и кандидати на некој начин ја обезвреднува можноста за избор меѓу вистинските опции, бидејќи избирачот едноставно не е способен да ги воочи суштинските разлики меѓу партиите и нивните програми. Во оваа смисла можеби придонесе и фактот што повеќето од партиите промовираа идентичен систем на вредности (правна држава, пазарно стопанство и приватизација, парламентарна демократија) операционализиран во нивните програмски заложби кои свој *background* објективно имаа во првите избори, но и понатаму да се инсистира на истите, без нивно евентуално идно дроградување, значи враќање на појдовни позиции без чувство за реалност

• На изборите 1990 година меѓу двата круга се случи пресврт. Така, најсилната легислативна партија ВМРО-ДПМНЕ која во првиот изборен круг освои само 11,5% од гласовите, релативно парламентарно мнозинство стекна дури по вториот круг (31% од гласовите, односно 38 мандати). Во изборите 1994 година веќе во првиот круг е решен исходот-кандидатите на Сојузот за Македонија - коалиција од три политички партии Социјал-Демократскиот Сојуз на Македонија, Либералната партија и Социјалистичката партија на Македонија, доби најголема поддршка од избирачите. Седум кандидати на Сојузот обезбедија мандат уште во првиот круг<sup>73)</sup>, а во речиси осумдесетина изборни единици неговите кандидати имаа предност во однос на кандидатите на другите партии. Ако учеството на добиените гласови на Сојузот (21,43%) во вкупниот број на избирачи евидентирани во Општиот избирачки список се спореди со поддршката што ја доби нивниот кандидат за Претседател на државата (52,44%) очигледна е спротивственоста меѓу изборната одлука за Претседател на РМ и одлуката за пратеничкот состав на Собранието. Имено, македонскиот граѓанин-избирач манифестираше покретички став кон работата на тогаш актуелната влада зад која стоеја пратениците на позицијата. Но и покрај овој расчекор, сепак Сојузот за Македонија доби релативна поддршка од изборното тело која му обезбеди апсолутно мнозинство во Собранието на РМ. Од една страна, тоа беше заради довербата во кандидатот за

<sup>73)</sup> Покрај нив мандати по првиот круг обезбедија уште еден кандидат на Социјалистичката партија кој се кандидираше независно од Сојузот за Македонија и двајца на Партијата за Демократски Прогреситет во Македонија.

Претседател кој го прифати ризикот да застане зад коалицијата, која последните две години го понесе најголемиот товар на одговорност, а од друга страна, кај поголемиот дел од избирачите не постоеше спремност за некој порадикални промени во идната политика кои ги заговори опозицијата во текот на изборната кампања.

За главните опозициони партии, ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија, резултатите од првиот круг беа производ на "бројни фалсификати и нерегуларности во првиот круг со кои владејачките структури извршија државен удар во Македонија"<sup>74)</sup>. Токму овие аргументи беа наведени како причина за апстинција на опозицијата во вториот изборен круг. Иако има простор да се говори за одделни пропусти во организирањето на изборите (пред се во избирачките списоци)<sup>75)</sup>, од страна на државната администрација, која овој дел на обврските не ги исполни како модерна и ефикасна држава, сепак на ваквиот потег на двете опозициони партии значително влијаеа изборните резултати кои беа далеку под нивните очекувања. Бојкотирајќи го вториот круг избори, партиите ВМРО-ДПМНЕ и ДП иако различни по својата провениенција се промовираа како вонпарламентарна коалиција која мобилизирајќи ја јавноста ќе се обиде да создаде претпоставки за предвремени избори.

За овие мнозински избори може да се рече дека успешно го редуцираа бројот на партите кои обезбедија влез во парламентот, односно од 37 политички партии, кои истакнаа свои кандидати, девет влегоа во парламентот заедно со седум независни кандидати. Во десет изборни единици изборите беа одлучени уште во првиот круг. Од вкупниот број предложени кандидати во вториот круг учество обезбедија 404 (22.04%) кандидати, од кои 333 на 16

<sup>74)</sup> Види "Пулс", 27.10.1994г.

<sup>75)</sup> Имено, Законот за избирачки списоци е донесен уште 1976 г. и остана неадаптиран на промените. Пасарбон забрани настапања со корекциите што требаа да се внесат дополнително во Општниот избирачки список заради усогласување со државството на Македонија како услов да се има изборни право. Овие обврски ја превземаат службите на МВР и Заводот за статистика, наиместо органите утврдени во Законот, така што и тие понесос голям дел од вината за непрофесионално извршување на задачата. Исто така причинка за дополнителни сумњеви се јавија како резултат на бламите и конфузни споштупиња на Државната изборна комисија. Причини за ова има и во самият Изборен закон кој е непрвично во роковите за утврдување на резултатите од изборите, како и одговорноста од непочитувањето на иските. Види на пример чл 52 од Законот за избор

политички партии и 71 независен кандидат. Така, бројот на кандидатите по изборни единици во вториот круг се намали речиси до пет пати, односно 14.7 : 3.2 кандидати.

Поаѓајќи од двопартизмот како очекувана презумција на моделот резултатите од овие избори се многу поблиски до дефинициските својства на моделот отколку претходните. Најсилната политичка партија од Сојузот за Македонија, СДСМ има 50% од мандатите, додека заедно со втората партија по број на мандати има 74%, но сепак 16% мандати помалку од потребните за да може да се зборува за формално задоловување на критериумот за двопартизам според дефиницијата на политологот Rae. Дури ни заедничкиот број на мандати на Сојузот за Македонија не изнесува 90%, односно расположува со 80% од пратеничките места. Исто така, благодарејќи на мнозинското изборно начело, каде што победникот добива сè (*winner take all*), Сојузот оствари значителен диспропорциски ефект во однос на освоените гласови (1:3). Имено, поддршката од дваесетина проценти на избирачите во првиот круг, односно триесетина проценти во вториот круг, тој ја ефектуира во осумдесетина проценти од пратеничките места.

Искусството од овие избори, како и претходното, наспроти искуствата на други референтни држави јасно покажа дека не е одржлива тезата за импликациите на мнозинскиот изборен систем врз составот, стабилноста, односно сменивоста на владата<sup>76)</sup>. И овојпат отсуствува реални претпоставки да се формира стабилна еднопартишка влада. Поточно наместо една партија да го освои мнозинство во парламентот тоа му успеха на Сојузот за Македонија, како изборна коалиција, преку пондирање гласови. Тоа значеше и формирање на коалициона влада во која дополнително влегоа и претставници на партијата ПДП, која беше во составот и на претходната влада. Но веќе по една година, по отворените конфронтации меѓу водечките партии во Сојузот, (ЛП и СДСМ), премиерот го најави разидувањето со Либералната партија што имплицираше и реконструкција на Владата.

<sup>76)</sup> "Според тој нема емпириска евиденција за тезата дека специфичниот изборен систем го ослеснува алтернирањето на политичките партии во Владата. Правештајќи подлоги на конкретните општествени и политички услови од кои зависи дали во конкретниот случај овој или оној изборен систем би можел повеќе да поттикнува алтернирање" Dieter Nohlen, *ibidem*, стр 59

Секако, ваквата разврска Сојузот за Македонија го сведе на изборна коалиција која имаше јасно поставена прагматична цел изборните партии најдноставно да го обезбедат статусот на легислативни.

### 3.4. Кои ефекти треба да ги имплицира новиот изборен модел?

Серијата тешкотии и забелешки што ги следеа последните парламентарни избори, наметнуваат уште поголем мотив и потреба за поаналитички пристап на проблемот. Во креирањето иден изборен систем предност би требале да имаат, пред се, научните аргументи во однос на дневната политика. Се разбира дека е илузорно партите да се откажат од својата изборна стратегија и пресметување на нивните најоптимални шанси за победа и предоминантност, но сепак ако се постават пообјективни и поадекватни изборни правила, кои повеќе одговараат на социјалното, политичкото и културното миле во кој се креира моделот, ќе се создадат поинакви шанси за партиска промоција. Потребен е збир на елементи за определена политичка програма и акција, за адекватен настап на "политичкиот пазар на понуда и побарувачка". Не е препорачливо да се зема во обзир само моменталната политичка ситуација и консталација на сили, бидејќи таа може да се покаже како времена за било која партиска групација. Од таму ако се појде од европските мерења и трендови на однесувањето на гласачкото тело, според кои, во речиси сите Европски земји, 1/4 од електоратот постојано покажува променливо гласачко расположение (т.н. флотантни гласачи, кои го менуваат мисленето на сукцесивни избори), тогаш ова укажување се чини битно. Имено тоа е токму оној критичен број гласачи кои го определяат конечниот исход на секое гласање (не се знае квантумот на поддршка кај гласачите). Овој факт им посебно значење во нашиот случај, како и во случајот на други земји од Централна и Источна Европа, каде што бројот на флотантни гласачи е голем и постојано варира, од причина што сеуште не може да се смета на искристализирана партиска лепеза. Сметајќи само на овој наведен елемент, се наметнува потребата од обликување на еден систем кој посоодветно би го отсликал

гласачкото расположение заедно со сите негови промени, за да се овозможи поголема мотивираност и одзив на гласачите, се со цел на граѓанинот да му се даде можност да научиствува дека со својот глас најистината реално влијае врз креирањето на власта. Статистички е докажано и во Западноевропските земји дека одзивот на гласачите е забележливо поголем кога е застапен пропорционалниот изборен систем, меѓу другото и заради "психолошкиот" ефект кој се креира кај граѓаните за нивно подиректно учество во решавањето - кој ќе ги претставува.

Искуството од повеќепартиските избори кај нас, кои се одржуваат два пати според стариот закон, ја воочува дисторзијата причинета со неговата примена. Имено, да се потсетиме на чл. 45 од Законот кој вели дека еден кандидат за да добие мандат уште во првиот круг во определена униономилна изборна единица, потребно е тој да има најмалку 1/3 од гласовите на потенцијалните гласачи. Воколку тоа се случи се поставува прашање за различноста на политичката волја на останатите 2/3. Ова правило уште повеќе се нарушува во вториот круг, во кој се бара релативно мнозинство за победникот. Инаку, во вториот круг, право да учествуваат стекнуваат оние кандидати кои во првиот круг го исполниле предусловот од минимум 7% гласови. Вредноста на индивидуалниот глас на овој начин губи многу и граѓаните нема чувство дека подиректно влијае врз избирањето на личностите кои него ќе го претставуваат. Се поставува проблемот и на неконцентрирана партиската поддршка, која заради дисперзираноста низ целата територија, може да се случи, да не најде соодветен израз во составот на претставничкото тело. Освен тоа, изборите во два изборни круга се покажуваат како скапа процедура, која бара многу поголемо ангажирање на луѓе и материјални средства, мобилизација на човечки потенцијал, и кои се повторуваат во случај кога на некои од пратениците им престанува мандатот по сила на законот. Со ова, но и со здобивањето на приближно јасна слика уште во првиот круг на гласањето, се губи интересот на граѓаните кога доага на ред вториот изборен круг. Од таа причина мошне тешко е да се држи тензијата и интересот на гласачите уште две недели, што бара и подолга изборна кампања и пропаганда, активности што исто така се скапи.

Ако прифатиме дека "главна цел на изборите е да обезбедат стабилна институционална рамка за изразување на различни гледища"<sup>77)</sup> тогаш, пред се, потребно е претставничко тело кое ќе соодветствува на општествената структура на државата. Значи промовираното изборно начело треба да овозможи во овој тело влез на претставници од сите позначajни групи на социјално-политичката структура, а со цел да се исказуваат на едно место различните ставови во врска со тековните прашања и општествените проблеми. Треба да се земат во обзир сите особености на македонското општество (етнички, религиозни, јазични, културни, класни), историското-политичко искуство и нивниот одраз врз политичкиот систем и потесно - изборниот систем на Републиката. Постојните групи би требале да имаат свои претставници кои дури и да не играат пресудна улога во донесувањето на коначните одлуки, сепак би биле во состојба конструктивно да учествуваат во обликувањето на предлозите и решенијата. Во овој контекст секако битни се и степенот на општествен развиток и структура, нивото на политичка култура, постојните односи во власта, шаблоните на донесување на политичките елити, степенот на конфликтност и сл. Онаму кадешто е присутна диверзификацијата потребно е инструментализирано политичко интегрирање кое е воедно репрезентативно и легитимно, со посебна нагласка на неговата ефикасност. Во таа смисла треба да се обликува стабилна коалициона влада која ќе го има мнозинството во Собранието. Потребно е да се најде инструмент на рационално и практично-функционално отсликување на поларизациите оски кои постојат во македонското општество, и во врска со тоа колкав е оптимумот на партии во земјата кој најреално ќе го одразува распоредот на социјалните групи и сили. Целта на моделот е да се избегне истовремено и нестабилноста која би имала своја реперкусија и врз државното функционирање, како и врз статусот на нашата држава гледано меѓународно, бидејќи тој е многу фраглен. Секако доведувањето пропорционални елементи во постојниот изборен систем не мора да ја доведува во прашање стабилноста на владата, туку изборната реформа може да се обликува во правец на засилување на легитимноста на политичката репрезентација, со што се

зголемува и политичката стабилност на системот и демократијата во целина.

Исто така, неопходно е за поусогласено работење во рамките на владата да се образуваат неколку појаки партии кои ќе го најдат своето место и интерес во владата и ќе можат да соработуваат. Во таа смисла во идниот изборен систем неизбежно да се вградат елементи кои би го поттикнувале јакнењето на партите, нивната структура и влијание и кои креираат партиски елити, кои при изборни промени имаат реална можност да ротираат и да го превземаат едни на други местото. Стабилноста во постоењето и функционирањето на владата е една од најважните работи за кои мора да се води сметка. Од тоа зависи последователно и стабилноста на државата во целост. Би требало да се очекува и промена во изборната стратегија на политичките партии, како и на нивниот настан пред јавноста во целост. Индиректно се влијае и на внатрешно-кохезионата структура на партите. Токму политичките ефекти од применета на актуелниот мнозински модел се повод за размисла, колку истиот е адекватен на општествено-политичкиот контекст кај нас. Притоа, ако во вреднувањето на спомнатиот модел како клучен методолошки приод го прифатиме укажувањето на Nohlen<sup>78)</sup> дека секој изборен систем треба општо да се вреднува според два критериума: 1. во кој степен го задоволува сопственото начело на претставување и 2. дали одговара на историските и социјалните услови на земјата во која се применува, тогаш слободно може да заклучиме дека и двата овие критериуми актуелниот изборен систем на Македонија не ги задоволува. Со оглед на тоа дека диверзифицацијата на македонското општество никако не би можела да се "збие" и произведе во бипартизам или преголемо окружување на само неколку партии, од новиот изборен систем се бара да остварува ефикасно филтрирање на успешните политички елити и да овозможи нивно ефикасно работење во дадените услови.

<sup>77)</sup> Taagepera Rein and Matthew Soberg Shugart. "Designing Electoral Systems" *Electoral Studies* Vol 8, 1979, page 49-58

<sup>78)</sup> Види Diter Nohlen, *ibidem*, p. 245

### **3.5. Методолошко поставување на појдовните основи и премиси во симулацијата на различни модели**

Со цел да се адаптираат изборните резултати од двета одржани повеќепартички избора во Република Македонија (1990 и 1994) со моделите што ќе се испробаат, потребно е да се појде од определени претпоставки, кои ќе претставуваат константа во текот на истражувањето.

1. Во примената и симулацијата на пропорционалните формулки ќе се појга и ќе се земаат во обзор резултатите од првите изборни кругови. Постапката се оправдува со размислата дека во првиот круг се прикажува поспособно изразена изборна префериенција на граѓаните, бидејќи објективно земено е подисперзирана. Во вториот круг, изборот е веќе стеснет, што значи дека ако граѓаните не одлучат да апстинираат и да не гласаат за ниенден кандидат кој го настфрил потребниот праг од 7%, тие имаат поограничено право на префериенција. Заради компарација, во некои случаи паралелно ќе бидат приложени и резултатите од вториот изборен круг.

2. Посебно мора да ги нагласиме проблемите кои ги следеа изборите во 1994г., односно бојкотот на опозиционите партии во вториот круг, што секако ги детерминира рамките на интерпретацијата, односно методолошките гледано изборните резултати од вториот круг се нерелевантни за ваква научна анализа.

3. Друг исто така важен момент е и изборниот праг кој би требал да се определи за една партија да ја добие "визата" да биде претставена доколку го досегне. Би прикажале барем две варијанти, во кои едната би била со праг од 2%, а другата со праг од околу 5%. Би можело и да се изанализира како би изгледало претставничкото тело при примена на Наге правилото со изборен праг од околу 1%.

4. Од извонредна важност е правилно да се определи големината на изборните единици (логиката на примена на пропорционалниот изборен систем наметнува употреба на плуриноминални изборни единици), начинот на нивното "кроенje" како и бројот на мандатите кои секоја од нив ќе ги доделува - определување на минимумот и максимумот места. Ке се земат во обзор две алтернативи кои се присутни во различни земји, од кои првата би била плуриноминална изборна единица, и овде би се размисувало за окружување

на изборните единици, значи доделување на повеќе мандати. Втората варијанта би ја опфаќала целата држава како една изборна единица, каде на комплетниот број на добиени гласови би се применило правилото за пресметување и доделување на мандатите.

5. Основна постановка, исто така, е дека бројот на местата во Собранието не би требал да биде сменет. Но, сепак, во одредени случаи заради илустрација големината на претставничкото тело ќе ја третираме како променлива вредност. Особено што таква можност предвидува Уставот на РМ каде бројот на местата со кои располага Собранието на РМ флексибилно е определен (од 120 до 140 мандати).

6. Битен елемент е и типот на гласањето. Имено, дали ќе постои можност секој гласач да даде специфициран глас, со кој би се укажала прилика да се изрази разликата меѓу партиската префериенција и посакуваниот индивидуален кандидат. На тој начин на гласачот му се дава можност за поактивно и креативно учество во одлучувачкиот процес.

### **3.6. Некои постапки на симулација на изборни резултати**

Консеквентно на гореизнесените методолошки укажувања, во овој дел ќе се обидеме да понудиме неколку постапки на симулација на изборните резултати од 1990 и 1994 година. На овој начин, би го илустрирале односот меѓу главните изборни натпреварувачи, во зависност од комбинирањето на различните изборни параметри.

*Alternative vote.* Спекулативно размислувајќи, да погледаме една од можностите варијанти - алтернативниот глас<sup>79)</sup> кој може да се земе во обзор без притоа да интервенираме во магнитудата на изборните единици. Суштината е во тоа што гласачите освен што прво ќе го изразат својот глас за кандидатот кој најмногу го преферираат (пракса префериенција), исто така ќе можат да ги рангираат останатите кандидати по ред на претпочитање - втор, трет, четврт итн. Ако некој кандидат собре уште во првиот круг над 50% од гласовите, тогаш тој се смета за избран, инаку последниот од добиената листа по резултати се елиминира и неговите втори префериенции се додаваат на другите кандидати. Ова се повторува се додека

79) Види во делот 2.1 Видови изборни системи

некој од кандидатите не достигне бројка од 50% од гласовите. Алтернативниот глас како метод не е пропорционален, и во случај на винтисти да сакаме потполната и директна политичка волја на граѓаните да биде рефлектирана, ова не би се сметало како најадекватен метод. Сепак, би било интересно да се вклучи изборните резултати од некои изборни единици и да се види на кој начин технички би се извршило преферирането на гласање. По тој принцип, би се очекувало дека граѓаните кои би ги гласале како прв избор партите со поизразена национална боја, нивната втора или евентуална трета преферирана би се движела во тој круг. Исто тоа би се очекувало и во пошироки рамки, што значи рамките на сопствената национална група. Имено, би се очекувало гласачите првенствено да ги исцрпат сите префериции за кандидати во рамките на својата национална група, а потоа евентуално да ги наведат кандидатите на другите групи, ако евентуално воопшто би биле спремни за тоа.

Бидејќи со комплетните изборни резултати за 1990 и 1994 е нецелиходно да се симулира глобален можен исход кој би бил валиден за територијата на државата, со употребата на оваа постапка ќе се задржиме само на општината Кичево (изборни единици 29, 30, 31) која ја сметаме интересна за илустрација и тоа според податоците од 1990г. Имено, во кичевската општина гласачкото тело е поделено главно на три дела - понагласено национален македонски блок, блок со социјал-демократска (условно речено граѓанска) ориентација и албански политички блок, што секако се должи на етничкиот состав на општината<sup>80)</sup>. Според податоците<sup>81)</sup>, се забележува големата расцепканост на гласовите во првиот изборен круг. Сумирајќи ги резултатите дисперзирани во

<sup>80)</sup> Македонци 46.8%, Албанци 40.8%. Турци 6.1%, Роми 0.5%. Срби 0.5%. Муслумани 4.1%. Југословени 0.3%, други 0.8%

<sup>81)</sup> Според изборните резултати во 1990г. распределет на гласовите изгледал така

Избор един во Кичево	ВМРО-ДПМНЕ	СКМ-ДПД	ПДП	Сојуз за реформи	МААК
	90г %	90г %	90г %	90г %	90г %
бр 29	25.85*	13.12	25.71	7.01	9.40
бр 30	20.88*	22.42	11.60	5.77	19.72
бр 31	/	2.09	93.22*	0.38	1.01

првиот круг, во сите три изборни единици, и потоа групијки ги по определена политичко-идеолошка-национална тенденција, имајќи притоа на ум кого би преферирале гласачите во вториот или третиот ран на преферирања, финалната слика би довела до "пат" позиција во поддршката на секоја од трите групи со околу 23-30% од гласовите. Во овој случај се согледува дека битни промени не би се случиле во однос на претставувањето, од причина што ефектите на оваа постапка се блиски на моделот што е во актуелна примена кај нас.

Системот на дополнителен член (*Additional Member System*) поседува поинаква техника во решавањето на поделбата на пратеничките места. Оваа постапка претпоставува распределбата да се оствари на две нивоа: униноминални изборни единици во кои кандидатот би се бираше со релативно мнозинство, и други кандидати кои би се бирали врз база на регионални листи. Регионалните листи би се користеле како "коректив" за дополнување на местата кои једна партија ги заслужила на пошироко-регионално ниво, а не се отсликале при мнозинското гласање. Многу поборници на овој систем сугерираат дека во рамките на регионалната (плуриноминална) изборна единица би требало да постои prag од 5% кој би требал да биде освоен од једна партија која претендира да биде претставена. Исто така важно прашање би бил и соодносот на парламентарните места кои би се бирале на регионален, односно на униноминален принцип. Некои теоретичари сугерираат тој да биде 75% на локално ниво наспрема 25% регионално, додека други повеќе се приклонуваат кон решението на 50%-50%. Овој систем е споменат илустративно, од причина што е техники неизводливо да се направи симулирање на моделот.

Германскиот изборен систем би можел да биде посебно интересен за наши прилики. Пресметувањето на вкупниот број на доделени места се врши на национално ниво, со примена на пропорционална формула и токму од таа причина некои теоретичари го сметаат овој систем за пропорционален, а не за мешовит. Секој гласач располага со два гласа од кои првиот може да го даде на еден од кандидатите кои се истакнати во неговата униноминална изборна единица. Вториот глас се доделува на една од предложените партииски листи "ан блок" на ниво на федералната единица во која се гласа. Половина од претс-

тавничкиот дом се пополнува со индивидуално избраните пратеници според релативно мнозинство, додека другата половина се пополнува од партиска листа<sup>82)</sup> за која дистрибуција на местата се врши со помош на пропорционална формула (според Niemeeyer<sup>83)</sup> методата), за сите расположливи места во претставничкото тело. Потоа од бројот на местата што би припаднале според пресметката на секоја партија поодделно, се одземаат веќе освоените места од униноминалните единици на оние индивидуални кандидати кои воедно се и членови на партијата. Остатокот се пополнува според утврдените редослед на партиската листа<sup>84)</sup>. Избирачот не е обврзан да даде два гласа, но се смета дека поважен е оној даден за партиската листа, отколку гласот за индивидуалниот кандидат. Ако некоја партија добие повеќе места отколку што ѝ припаѓаат, таа има право да ги задржи и Бундестагот се зголемува во тој мандат за онолку колку што се тие места. Во случај ако некоја партија оствари повеќе од половина од вкупниот број гласови во една од федералните единици, добива едно место повеќе (ова се прави како коректив на определено правило). Ефектот на овој систем кој се смета дека одлично функционира во праксата е консолидирањето на блокови. Овој изборен систем во литературата е често спомнуван како успешен спој и баланс помеѓу погодностите на мнозинскиот и пропорционалниот изборен систем, со адекватно позитивен одраз во практично-политичкото функционирање на органите на властта.

Формулата Niemeeyer се смета за поизразено пропорционална, но било интересно да се види, со оглед на изборните резултати во 1994, како би изгледал бројот на мандатите што би се добиле за секоја партија. Значи, бројот од кој ќе се определи дистрибуцијата на местата ќе се смета збирот на валидни гласови, кој изнесува 989.123. Од овој број

<sup>82)</sup> Членовите на партијата на својата конференција гласат тајно за редоследот на имињата во истакнатата партиска листа и за тие кои кандидати ќе влезат во неа предизборно.

<sup>83)</sup> Распределбата на гласови во места се врши како бројот на гласови дадени за една партија се множи со бројот на места кои се наземени за дистрибуција на сите партии кои оствариле над 5% од гласовите на државно ниво.

<sup>84)</sup> За да се избегнат проблемите со независните кандидати кои имаат право да бидат кандидирани во рамки на униноминалните изборни единици, бројот на местата во претставничкото тело е флексibilно утврден, што значи дека може да биде поголем

ќе се одземат добиените гласови за независните кандидати, при што ќе се добие износот од 678.768 гласови. Според Niemeeyer методот со замислен национален праг од 2%, би го добиле следниов распоред<sup>85)</sup> (Табела 4):

Табела 4.

Партија и број на гласови	Места
ВМРО-ДПМНЕ (141.494)	25
Демократска партија (108.872)	19
Демократ партија на Македонија (20.243)	4
ПДП (87.103)	15
НДП (29.361)	5
Сојуз за Македонија (291.695)	52

Во случај да се примени изборниот праг од 5% сликата при првиот изборен круг би била следната (Табела 5):

Табела 5.

Партија и број на гласови	Места
ВМРО-ДПМНЕ (141.494)	26
Демократска партија (108.872)	20
ПДП (87.103)	16
НДП (29.361)	5
Сојуз за Македонија (291.695)	53

Во случај да се примени оваа формула врз изборните резултати кои се добиле во вториот круг, би добиле слика слична на сегашниот парламентарен распоред на сили (Табела 6).

Табела 6.

Партија и број на гласови	Места
Сојуз за Македонија (329.700)	84
ПДП (93.407)	24
НДП (25.007)	6
Либерална партија (21.362)	6

Мошне радикална слика би се добила при примена на изборниот праг од 5% на резултатите од вториот изборен круг (Табела 7).

<sup>85)</sup> Кон овој број на добиени места не се пресметани оние 7 кандидати кои се избрани како индивидуални во нивните изборни единици.

Табела 7.

Партија и број на гласови	Места
Сојуз за Македонија (329.700)	94
ПДП (93.407)	26

Примена на D'Hondt формулата на национално ниво. Во 1990 година во првиот круг од 1.339.021 избирачи гласале 1.135.728 или 84,82%. Не гласале 203.293 избирачи или 15,18%. Вкупно неважечки ливчиња во првиот круг биле 43.311. Во конечното пресметување на бројот на гласови добиени во корист на покрупните партии за полесна методолшка опсервација овде ги додаваме и бројот на добиените гласови по предлагачи на заеднички (коалициони) кандидати на партии. На ВМРО се додаваат гласовите што ги добиле заедничките кандидати на партите МААК и ВМРО-ДПМНЕ. На Сојузот на реформските сили на Македонија се додаваат гласовите од нивниот заеднички кандидат со Младата демократско-прогресивна странка и уште два кандидата поддржани од вкупно три партии. На ПЦЕР му се додаваат гласовите на кандидатот со Социјалистичката партија на Македонија. На ПДП му се приклучуваат и гласовите што ги добија во коалиција со НДП од причина што во тој момент изборното тело на Албанците беше релативно хомогенизирано и концентрирано кон ПДП. Според тоа добиваме: ВМРО-ДПМНЕ 155.799, Работничка партија на Македонија 31.591, Сојуз на реформските сили 182.055, Социјалистичка партија на Македонија 77.123, СДСМ 16.972, Лига за демократија 13.097, МААК 42.926, ПДП 228.016, ДС земјоделска 13.230, Народна партија на Македонија 26.151, СКМ-ПДП 234.369, Странка на Југословените 16.898. Ако се применети D'Hondt правилото според резултатите добиени од страна на секоја партија во првиот круг, во тој случај би ја добиле следната парламентарна распределба (Табела 8.) на партиските сили, со оглед на тоа дека првата бројка што се зема во обзир е количникот од добиените гласови од страна на една партија која е подделена со 1,4:

Оние партии што не го достигнаа потребното ниво на гласови за да бидат претставени се: ПЦЕР 2.359, Демократскиот сојуз на Турците 3.384, Демохристијанската партија на Македонија 2.779, Работничко-земјоделска партија 1.896, НДП 4.597. Независните кандидати во овој круг добиле

вкупно 18.157 гласови, но овие гласови не се пресметани во вкупниот број кој се дистрибуира во Табела 8, од причина што не би можеле да претпоставиме кого овие гласачи би преферираше вокалку пред себе би имале партиска листа.

Тотален збир на валидни гласови во 1994 биле 989.123, од кои, независните кандидати освоиле 136.511 гласови. Од вкупниот број на места ќе се одземат 7 кои припаѓаат на тие кандидати, што значи дека ни преостануваат за распределба 113 места. Применувајќи го повторно правилото за дистрибуција на D'Hondt, (со тоа што во овој случај почетниот делител е 1) би ја добиле следната распределба (Табела 9.)<sup>86</sup>

Ако ја примениме модифицираната Sainte-Lague формула која ги дели добиените гласови со непарните редни броеви почнувајќи од 1,4 и понатаму со 3, 5, 7, 9 итн би се добил распоред на сили каков што е прикажан во Табела 10.

На истиот начин е возможно да се направи и симулација на D'Hondt формулата, при што наместо дистрибуцијата да се пресметува на национално ниво, територијата на државата би се поделила на неколку покрупни единици. Во случајот ќе го земеме како пример градот Скопје како една изборна единица во која според резултатите од 1994 година гласале вкупно 276.957 гласачи во првиот круг, дистрибуцијата на мандатите по партии би била како што е прикажана во Табела 11. (да се потсетиме, во претходните избори пратеничките места беа доделени на Сојузот за Македонија - 25, ПДП - 6 и ПЦЕР - 1 место).

Ако овој ист принцип биде применет на изборните единици во Куманово (изборните единици од 39 до 46 заедно), би ја добиле следната дистрибуција (Табела 12.) (исходот од минатите избори бил следниот: Сојузот за Македонија добил 6 места, СДС добил 1 место, а победил и еден независен албански кандидат).

86) Ако ги поделиме правичните резултати со 1,4 наместо со 1, би се добила следната распределба: ВМРО 141.494 1,4=101.067, ДП 108.872 1,4=77.765, ДПМ-20243 1,4=14.459, НДП 29361 1,4=20.972, ПДП 87103 1,4=62.216, Коалицијата 291695 1,4=208.353, ДЛПР 14423 1,4=10.302, Либерална партија 15.068 1,4=10.762, Работничка партија 15.416 1,4=11.011, Социјал-демокр. 12.055 1,4=8.610, МААК 11.479 1,4=8.199

**Табела 8.** Редослед на дистрибуцията на мандатите според D'Hondt формулата - при изборен круг 1990 г.

ВМРО-ДПМНЕ	РПМ	Союз на демокр. силки	Лига за демокр.	СДМ	СДСМ	МААК	ПДП	ДС Земјод.	НПМ	СКМ- ПДП	Стр. на југос.
111 285 (6)	22 656 (39)	130 039 (3)	9 355 (104)	55 087 (14)	12 122 (78)	30 661 (27)	162 868 (2)	9 450 (102)	18 679 (49)	167 406 (1)	12 070 (79)
77 899 (9)	15 795 (57)	9 1227 (7)		38 561 (21)	8 486 (15)	21 463 (41)	114 008 (5)		13 075 (70)	117 184 (4)	8 449 (116)
51 933 (15)	10 530 (92)	60 685 (11)		25 707 (34)		14 308 (64)	76 005 (10)		8 717 (110)	78 123 (8)	
38 949 (20)		45 513 (18)		19 270 (47)		10 731 (89)	57 004 (13)			58 592 (12)	
31 159 (26)		36 411 (23)		15 424 (60)		8 585 (113)	45 603 (17)			46 873 (16)	
25 966 (33)		30 342 (28)		12 853 (74)			38 002 (22)			39 061 (19)	
22 257 (40)		26 007 (32)		11 017 (87)			32 573 (25)			33 481 (24)	
19 474 (46)		22 756 (38)		9 640 (99)			28 502 (30)			29 296 (29)	
17 311 (53)		20 228 (44)		8 569 (114)			25 335 (35)			26 041 (31)	
15 579 (59)		18 205 (50)					22 801 (37)			21 306 (42)	

ВМРО-ДПМНЕ	РПМ	Союз на демокр. силки	Лига за демокр.	СДМ	СДСМ	МААК	ПДП	ДС Земјод.	НПМ	СКМ- ПДП	Стр. на југос.
14 163 (66)		16 550 (55)					20 728 (43)			19 530 (45)	
12 983 (73)		15 171 (62)					19 001 (48)			18 028 (51)	
11 984 (81)		14 004 (67)					17 539 (52)			16 740 (54)	
11 128 (86)		13 003 (72)					16 286 (56)			15 624 (58)	
10 386 (93)		12 137 (77)					15 201 (61)			14 648 (63)	
9 737 (98)		11 378 (84)					14 251 (65)			13 786 (68)	
9 164 (105)		10 709 (90)					13 412 (69)			13 020 (71)	
8 655 (46)		10 114 (96)					12 667 (75)			12 335 (76)	
		9 581 (100)					12 000 (80)			11 718 (82)	
		9 102 (107)					11 400 (83)			11 160 (85)	

ВМРО- ДПМНЕ	РПМ	Соуза на речи сини	Лига за демокр	СПИ	СДСМ	МААК	ПДП	ДС Земјод	НГМ	СКМ- ПДП	Стр на на Југос													
											21 место	21 место	9 места	9 места	2 места	2 места	5 места	5 места	27 места	27 места	3 места	3 места	27 места	27 места
											8 669 (112)						10 857 (88)				10 653 (91)			
																10 364 (94)				10 189 (95)				
																9 913 (96)				9 755 (97)				
																9 500 (101)				9 374 (103)				
																9 120 (106)				9 014 (108)				
																8 769 (109)				8 680 (111)				
																8 445 (117)								
18 места	3 места	21 место	1 место	9 места	2 места	5 места	27 места	1 место	3 места	27 места	21 место	21 место	1 место	2 места	2 места	3 места	3 места	27 места	27 места	2 места	2 места	27 места	27 места	

**Табела 9.** Редослед во распределбата на мандатите со примена на D'Hondt формулата - прв изборен круг '94

ВМРО-ДПМЕ	ДП	ДПМ	НДП	ГДП	Сојуз за Македонија	ДПТ	Либерал- на парт	Радикал- на парт	Социјал- демократија
141 494 (3)	108 872 (4)	20 243 (31)	29 361 (19)	87 103 (6)	291 695 (1)	14 423 (48)	15 068 (44)	15 416 (42)	12 055 (56)
70 749 (8)	54 436 (10)	10 121 (66)	14 680 (45)	43 555 (13)	145 982 (2)	7 211 (99)	7 534 (93)	7 708 (91)	6 027 (91)
47 164 (12)	36 290 (16)	6 747 (105)	9 787 (72)	29 034 (21)	97 321 (5)	4 807 (5)	5 022 (5)	5 138 (5)	4 021 (5)
35 373 (17)	27 218 (23)	5 060 (96)	7 340 (96)	21 775 (28)	72 991 (7)		3 767 (7)		3 854 (7)
28 298 (22)	21 774 (29)	4 048 (40)	5 872 (37)	17 420 (37)	58 393 (9)				
23 582 (26)	18 145 (34)		4 893 (26)	14 517 (47)	48 660 (11)				
20 213 (32)	15 553 (41)			12 443 (56)	41 709 (14)				
17 686 (36)	13 609 (51)			10 887 (63)	36 495 (15)				
15 721 (40)	12 096 (57)			9 678 (74)	32 440 (18)				
14 149 (49)	10 987 (64)			8 710 (81)	29 196 (20)				

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДТМ	НДП	ПДП	Союз за Македон-	ДПТ	Либерал- на парт.	Работнич- ка парт	Социал- демокр.	МААК
12 863 (53)	9 897 (71)			7 918 (87)	26 542 (24)					
11 791 (59)	9 072 (78)			7 258 (98)	24 330 (25)					
10 884 (65)	8 374 (83)			6 700 (107)	22 458 (27)					
10 106 (69)	7 776 (90)			6 221 (113)	20 835 (30)					
9 432 (75)	7 258 (98)			5 806 (111)	19 446 (33)					
8 843 (79)	6 804 (103)				18 230 (34)					
8 323 (85)	6 404 (111)				17 158 (38)					
7 860 (89)	6 048 (103)				16 205 (39)					
7 447 (95)	5 730 (101)				15 352 (43)					
7 074 (101)	5 443 (101)				14 584 (46)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДТМ	НДП	ПДП	Союз за Македон-	ДПТ	Либерал- на парт.	Работнич- ка парт	Социал- демокр.	МААК
6 737 (106)					13 890 (50)					
6 431 (110)					13 258 (52)					
6 151					12 682 (54)					
5 895					12 539 (55)					
5 659					11 667 (60)					
					11 219 (62)					
					10 803 (66)					
					10 417 (67)					
					10 058 (70)					
					9 723 (73)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	ПДП	Сојуз за Македон	ДПТ	Либерал-на парт	Работничка парт.	Социјал-демокрп.	МААК
					9 409 (76)					
					9 115 (77)					
					8 439 (80)					
					8 379 (82)					
					8 334 (84)					
					8 102 (86)					
					7 983 (88)					
					7 676 (92)					
					7 479 (94)					
					7 292 (97)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	ПДП	Союз за Македон	ДПТ	Либерал-на парт	Работничка парт	Социал-демокрп	МААК
22 места	17 места	3 места	4 места	13 места	46 места	2 места	2 места	2 места	2 места	1 место
				7.114 (100)						
				6.945 (102)						
				6.783 (104)						
				6.629 (108)						
				6.482 (109)						
				6.341 (112)						
				6.206						

**Табела 10. Редослед на аллокациите на мандатите със применения на модифицирана Sainte-Laguе формулa.**  
при изборен круг 1994 година

ВМРО- ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	ГДП	Союз за Македония	ДЛП	Либерал- на парт	Работническа партия	Социал- демократ	МААК
101 067 (2)	77 765 (4)	14 459 (24)	20 972 (16)	62 216 (5)	208 353 (11)	10 302 (35)	10 762 (34)	11 011 (31)	8 610 (43)	8 199 (47)
47 164 (7)	36 290 (9)	6 747 (55)	9 787 (38)	29 034 (11)	97 321 (3)	4 807 (78)	5 022 (75)	5 138 (72)	4 021 (95)	3 826 (98)
28 298 (12)	21 774 (15)	4 048 (92)	5 872 (63)	17 420 (19)	58 393 (6)	2 884 (39)	3 013 (10)	3 083 (10)	2 411 (10)	2 295
20 213 (17)	15 553 (22)	2 891 (90)	4 194 (28)	12 443 (48)	41 709 (8)	2 060 (8)	2 152 (10)	2 202 (10)	1 722 (10)	1 639
15 721 (21)	12 096 (29)	2 249 (37)	3 262 (26)	9 678 (39)	32 440 (48)	1 602 (13)	1 674 (14)	1 712 (14)	1 339 (14)	1 275
12 863 (26)	9 897 (37)	1 840 (37)	2 669 (37)	7 918 (48)	26 542 (13)					
10 884 (32)	8 374 (44)	1 557 (44)	2 258 (44)	6 700 (57)	22 458 (14)					
9 432 (40)	7 258 (52)	1 349 (52)	1 957 (52)	5 806 (64)	19 446 (18)					
8 323 (46)	6 404 (59)	1 190 (59)	1 727 (59)	5 123 (73)	17 158 (20)					
7 447 (51)	5 730 (65)	1 065 (65)		4 584 (82)	15 352 (23)					

ВМРО- ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	ГДП	Союз за Македония	ДЛП	Либерал- на парт	Работническа партия	Социал- демократ	МААК
6 737 (56)	5 184 (71)	963		4 147 (89)	13 890 (25)					
6 151 (61)	4 733 (80)			3 787 (101)	12 682 (27)					
5 659 (67)	4 354 (85)			3 484 (108)	11 667 (30)					
5 240 (70)	4 032 (94)			3 226 (33)	10 803 (33)					
4 879 (77)	3 754 (102)			3 003 (36)	10 058 (36)					
4 564 (83)	3 512 (107)			2 809 (41)	9 409 (41)					
4 287 (87)	3 299 (112)			8 839 (42)						
4 042 (93)	3 110				8 334 (45)					
3 824 (99)	2 942				7 883 (49)					
3 628 (104)					7 479 (50)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	НДП	Сојуз за Македонија	ДПТ	Либерал- на парт	Работничка парт	Социјал- демокр.	МААК
3.451 (109)					7.114 (53)					
3.290 (113)					6.783 (54)					
3.114					6.482 (58)					
3.010					6.206 (60)					
2.887					5.952 (62)					
2.774					5.719 (66)					
					5.503 (68)					
					5.303 (69)					
					5.117 (74)					
					4.943 (76)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	НДП	Сојуз за Македонија	ДПТ	Либерал- на парт	Работничка парт	Социјал- демокр.	МААК
					4.781 (79)					
					4.630 (81)					
					4.487 (84)					
					4.353 (86)					
					4.227 (88)					
					4.108 (91)					
					3.995 (96)					
					3.889 (97)					
					3.788 (100)					
					3.692 (103)					

ВМРО-ДПМНЕ	ДП	ДПМ	НДП	ПДП	Сојуз за Македон	ДПТ	Либерал-на парт	Работнич-ка парт	Социјал-демокрп	МААК
					3 601 (105)					
					3 514 (106)					
					3 431 (110)					
					3 352 (111)					
					3 277					
					3 205					
					3 136					
22 места	17 места	3 места	4 места	13 места	44 места	2 места	2 места	2 места	2 места	2 места

Табела 11. Дистрибуција на мандати според формулата *D'Hondt* во Скопје, како една изборна единица, 1994

ВМРО-ДПМНЕ	ПДП	ДП	Сојуз за Македон	ДПМ	Сојуз дам	Работнич-на парт	ВМРО-МНДС	ДПТ	Комунистичка Маке	ВМРО-ДП
39 439 (4)	32 037 (5)	40 190 (3)	94 586 (1)	7 179 (28)	4 980	4 567	3 642	3 593	3 337	3 336
19 719 (9)	16 018 (11)	20 095 (8)	47 428 (2)							
13 146 (15)	10 679 (17)	13 396 (14)	31 618 (6)							
9 859 (20)	8 009 (24)	10 047 (19)	23 714 (7)							
6 573 (31)	5 339 (30)	6 698 (30)	15 809 (12)							
5 634	4 576	5 741	13 550 (13)							
4 929	4 004	5 023	11 867 (16)							
4 382	3 559	4 465	10 539 (18)							
3 943	3 203	4 019	9 485 (21)							

ВМРО-ДПМНЕ	ПДП	ДП	Сојуз за Македон	ДПМ	Сој.ДСМ	Работни парти	ВМРО-МНДС	ДПТ	Комунистичка партија на Македонија	ВМРО-ДПМНЕ
			8 623 (22)							
			7 904 (25)							
				7 296 (27)						
					6 775 (29)					
						6 357				
<b>6 место</b>	<b>5 место</b>	<b>6 место</b>	<b>6 место</b>	<b>14 место</b>	<b>1 место</b>					

**Табела 12.** Примена на D'Hondt формулата во дистрибуцијата на мандати во Куманово, како полиноминална И.Е., 1994

ПДП	Сел Рай	ДПМ	ДП на ср	НДП	Југосп	ВМРО	Сојуз за Макед.	ДП	Апн нес
11877	734	868	2463	1338	1155	3653	16 498	5585	4346
(2)							(1)	(5)	(7)
5938						1826	8249	2742	2173
(4)							(3)		
3959							5499	1861	1448
							(6)		
2969							4124		
							(8)		
							3299		

### **3.7. Цена на чинење на еден мандат**

За да се види колкав би бил приближно потребниот број на гласови за добивање на еден мандат, грубо ќе го поделим вкупниот број на избирачи во општиот избирачки список со бројот на места на Собранието. Според тоа, за 1994 година просечниот број потенцијални гласачи по изборна единица изнесува 11.339<sup>57</sup>, односно за влез во собранието, уште во првото круг, потребни се просечно 3.515 гласа во рамки на една изборна единица.

Иако при поделбата на изборните единици е направен обид да се задоволи начелото на еднакво претставување, секак во одредени изборни единици отстапувањето од ова начело ја надминува границата на толеранција. Имено, односот меѓу најбройната изборна единица бр.32 (Кочани) која има 20.133 избирачи според општиот избирачки список, и најмалубројната изборна единица бр.63 (Ресен) со 5.784 регистрирани избирачи изнесува 1:3.5. Тоа значи дека гласот во изборната единица 63 имал 3.5 пати поголема тежина од гласовите на избирачите во изборната единица бр.32. Ваквиот расчекор не е исклучок, така што и во други изборни единици евидентни се девијациите од просечниот број на регистрирани избирачи 11.339. Ова секако говори за различната цена на чинење на мандатите во одделни изборни единици (Табела 13).

Имајќи го на ум погоре изложеното за цената на еден мандат во однос на просечно потребните гласови, интересно

$$87) \quad 1\ 360\ 729 : 120 = 11\ 339$$

Табела 13.

Број на запишани избирачи по изборна единица	Група на изборни единици со соодветна големина	% од вкупниот број на изборни единици
од 5339 до 7339	6	5%
од 7340 до 9339	26	21,66%
од 9340 до 11339*	24	20%
од 11340 до 13339	37	30,83%
од 13340 до 15339	18	15%
од 15340 и повеќе	8	6,66%

(\*) Со ова се означува просечната големина на потенцијални избирачи

би било да се погледнат отстапувањата (Табела 14.) што се оствариле во одделни изборни единици во 1994 година, во кои кандидатите обезбедиле мандат уште во првиот круг. Како што спомнувавме погоре, резултатот од вториот круг не се индикативни за издржана анализа во оваа смисла.

Табела 14.

Број на изборната единица	Гласови дадени на победникот	% од вкупниот број на дадени гласови	- или отстапување од просекот
15	6029	61,82%	+1107
23	4539	55,19%	-383
25	3397	50,16%	-1525
26	5185	54,57%	+263
35	4972	74,06%	-50
61	4664	54,19%	-258
62	4141	60,08%	-781
63	2269	62,85%	-2653*
68	5721	51%	+799
78	7108	61,08%	+2186*
102	5287	55,32%	+365
111	5667	51,74%	+745
113	5010	52,73%	+88

(\*) оваа ознака е присутна кај најекстремните отстапувања од просечното

### 3.8. Неколку индикативни индекси

Ако сакаме да ја прикажеме партиската фракционализација во рамки на Собранието на Република Македонија по изборите во 1990 и 1994 би требало да го прикажеме

индексот на фракционализација на партискиот систем.<sup>88)</sup> Според него, изборните резултати од 1990 го покажуваат резултатот  $F_p^{[89]} = 0,7980607$ , кој во замислената скала од 0 до 1 (во која нулата претставува абсолютно отсуство на фракционализација, додека бројот 1 претставува максимална фракционализација) претставува висок степен на партиска фракционализација на Собранието. Тој индекс потврдува дека мотивот заради кој беше замислен и обликуван мнозинскиот изборен систем не ја оствари својата цел. Во овој случај посилен фактор на вијание на оваа расцепканост била рефлектирана врз конечната партиска структура на претставничкото тело.

Со оглед на дистрибуцијата на пратеничките места во 1994 година, овој индекс изнесува  $F_p = 0,4606949$ , и е значително помал од претходните избори, но се разбира дека овде би требале да се земат предвид заедничкото изборно настапување на трите партии од Сојузот за Македонија, како и фактот на отсуство на дел од опозицијата која го бойкотираше вториот изборен круг.

Сличен индекс може да се конструира и врз основа на уделот на добиените гласови за једна партија, што може да е индикатор за степенот на фракционализација на партискиот систем добиен при изборите<sup>[90]</sup>. Во 1990 овој индекс  $F_V$  изнесува 0,8379008 додека во 1994 година  $F_V$  изнесува 0,869376. Како што се гледа, и двата индекса се многу близку до екстремната вредност на фракционализација. Овој пример ќе биде уште поилустративен ако го поткрепиме со индексот на "ефективен број на партии", кој исто така се пресметува врз основа на уделот на гласовите или пак уделот на пратеничките места. Што се однесува до уделот во гласови, овој

88) Овој индекс на фракционализација на партискиот систем го промовирал авторот Rae, и тој е прифатен како постапка за мерење на бројот на партите во современата компартивна политика. За неговата индикативност и веродостојност постои висок степен на согласност во современата политичка наука. Споменато во Rae Douglas, "Political Con-Sequences of Electoral Laws," p 56.

89) Краткото употребено здрава означува фракционализација ( $F$ ) на партискиот систем (р) во претставничкото тело.

90) *Elective party system*. Овој индекс се пресметува на тој начин што се утврдува гласачката квадратурирана пропорција на секоја од партите ( $V_i$ ) и потој нивниот целиокупен збир се одзема од екстремната вредност во фракционализација означена со 1. Во текстот се користат гласачките пропорции од резултатите добиени во првите изборни кругови од методолошките причини споменати погоре.

индекс во 1990 изнесувал N=6,169, додека во 1994 година тој е N=7,65. Ова означува дека бројот на партиите кои презентираат определена изборна сила изнесува 6 во 1990 и 7 во 1994 година, што е само потврда за високиот степен на атомизираност на партискиот систем во земјата. Вредностите, пак, во уделот на пратеничките места или ефективниот број на партиите покажува извесна меѓусебна разлика. Имено, во 1990 овој индекс изнесува Np=4,95 односно во 1994 изнесува Np=1,85. Секако, овие разлики се должат на редуцирачкиот ефект на изборите, односно несопствагањето на бројот на изборни со легислативни партии. Но, во првите избори оваа разлика не е толку драстична како во вторите избори. Иако видум во 1994 година ефектот на партиите во претставничкото тело е приближен на вредноста што е карактеристична за бипартизм (2,00) сепак проблематично е изведувањето на еден таков заклучок со оглед на тогашните околности.

#### 4. Заклучни согледувања

##### Предлог - модел за Република Македонија

Очигледно се повеќе аналитичари го фокусираат својот интерес кон различните аспекти на изборните димензии како *conditio sine qua non* во изборниот инженеринг. Станува збор за исклучително важни елементи на изборниот систем, а бројни емпириски и компаративни истражувања го потврдуват нивното значење. Поточно, нивното комбинирање и димензионирање е комплексен процес кој не ја детерминира само конечната физиономија на одделен изборен систем туку преку него се врши и повратно влијание врз другите сегменти и институции на политичкиот систем, а посебно врз партискиот, па дури тоа влијание во определени моменти може да е пресудно во трансформирањето на политиката и нејзините институции. Очигледно, определбата за начинот на избирање, односно изборниот систем, не е лесна задача за учесниците во изборното моделирање. Можеби и затоа Жак Кадар ќе бележеш дека таквата одлука е "капитална и суштинска"<sup>91)</sup>. Од таму, вградувањето на секоја од изборните

димензии и нивните варијанти во изборните системи претпоставува познавање на предностите и недостатоците на сите можни опции, така што балансот меѓу очекуваните и несаканите ефекти во нивната примена, треба да биде пријатлив и во согласност со концептот на изборната проекција.

Притоа, нужно е да се разграничи научниот од политичкиот приод во третирањето на изборната проблематика. "Одлуката за прашањето на изборниот систем е еминентно политичко прашање. Врз него се темели калкулацијата на политички силните групи. Нивно мерило се очекуваните предности и/или недостатоци. Затоа, прашањето за изборниот систем е всуност секогаш актуелно"<sup>92)</sup>. Во секој правен и политички поредок треба да биде вграден заштитен механизам со кој се обезбедува стабилност на изборниот систем, неговата независност од самоволието на владејачката гарнијура или од моментална промена на односот на политичките сили. Имено, во уставите или во изборните закони на многу западноевропски земји со постара демократска традиција, се бара двотретинско мнозинство за промена на изборниот закон. Оттука и согласувањето на Lijphart дека изборните системи "имаат тенденција да бидат многу стабилни и да се опираат на промена"<sup>93)</sup>, односно, нагласува Nohlen, "изборните системи се многу стабилен елемент на современите демократски поредоци. Расправите за изборните реформи се чести, но ефектите им се главно незначителни. За премин од едно базично начело на друго - од мнозинско на пропорционално, или од пропорционално на мнозинско, одвај и се помислува"<sup>94)</sup>. Значи, фундаменталните промени во овие земји, ако ги има, тие се ретки и се јавуваат само во извонредни историски ситуации<sup>95)</sup>.

Овие сознанија се особено важни за земјите кои се во потрага по нов изборен систем. Релативно краткото демократско живеење на овие земји како да го релативизира

92) Dieter Nohlen, *ibidem*, стр 245

93) Lijphart *ibidem*, стр 52

94) Мирјана Касарориќ, *Predgovor vo "Izborno pravo i stranacki sustav"* - Dieter Nohlen, *Skolska knjiga*, Zagreb, 1992, стр 13

95) "Известно, во нашниот универзум од двдесет и седум земји од 1945 до 1990 година, важата промена не само што била ретка, тука и ја немало. А само една земја - Франција-доживува промени во објета правни меѓу мајоритетен систем и пропорционални репрезентации" Lijphart, *ibidem*, стр 52. Во овој контекст вреди да се спомене и неодамнешното искуство на Италија, која го промени својот изборен модел преку референдум

<sup>91)</sup> Жак Кадар Воспоставување на системот на политичка демократија во некогашните тоталитарни диктатури и новите независни држави, во "(Нв) вракање кон демокраџата". Македонско радио III програма, бр 47-48, стр 120

заклучокот на Nohlen за "рамномерност" во историјата на изборните системи. Имено, речиси во сите земји кои го минуваа, односно минуваат периодот на транзиција, прашањето за изборниот модел останува отворено. Во оваа смисла, состојбата во Македонија е таква што несомнено ја засегаат актуелните пошироки искуства и расправи за изборниот систем, а посебно за случаувањата во постсоцијалистичките земји како своевидна референтна група за споредување и проверување на изборните решенија и резултати.

Компаративниот преглед на промените во изборните модели на земјите од Централна и Источна Европа прикажува еден мошне сличен тренд. Така, оние земји кои на почетокот го акцептираа чистот мношински изборен систем во два круга постепено се внесуваат определени корективи блиски на пропорционалното претставување со партиски листи. Пресметувањето, по правилото, се врши на национално ниво со присутен праг од 4, 5 до 7%. Секако, присутни се различни решенија<sup>96)</sup> со соодносот на местата кои се распределуваат според овој принцип. Успешна стратегија за изборна победа може да се оствари и во видоизменети услови на дистрибуција на претставничките места. Полска, пак, е пример на негативно искуство во примената на правопропорционалниот изборен систем кој доведе до фрагментација и отежнато функционирање на претставничките тела. Од друга страна, внимателно дозираниот изборен модел во Унгарска донесе позитивни искуства. Раздублиро е дека изборот на изборниот модел ќе антиципира претходен политички консензус или барем одобрување на владејачката гарнитура во моментот на неговото донесување, што, пак, од своја страна значи дека тој ќе биде обликуван и според интересите и проценките за евентуалната идна изборна победа. Притоа, треба да се најде поприфатлив начин за балансирање на позитивните ефекти од двата система и да се избегне преголемата подпретставеност или преголемата фрагментација.

Со оглед на тоа дека прашањето за изградбата на изборниот модел кај нас е сеуште отворено и не губи од актуелноста, потребно е во расправата да бидат изложени некои елементи кои го имаат статусот на битни при детер-

мирање на правецот на изборното моделирање. Особено важно е, преку изборите да се конструира претставничко тело кое ќе соодветствува на општествената структура на државата, што е нужен услов за стабилно и ефикасно функционирање на "мали" политички системи, каков што е нашиот. Политичките елити во оваа смисла се "принудени" на соработка и заедничко дејствување при практичното артиклирање на зацртаната политика. Секако дека тоа не претпоставува крајна фракционализација на претставничкото тело (ефект што би можел да се обезбеди со помош на одредени практички решенија во изборниот модел), но сепак потребно е да се овозможи простор на делување на позначајните и покупни политички елити кои ја засилуваат легитимноста на поредокот.

Првенствено би требало да се определи, дали во овој момент е прифатлив мешовитиот модел на изборен систем, или не, и во која варијанта. За старт е неопходно да се определи соодносот на пратеничките места во Собранието кои би се избирале според мношинското начало. Нашиот прв Предлог закон зацртал тој сооднос да биде 16%:84%; некои теоретички сметаат дека тој треба да биде 75%:25%, но се чини дека интересно решение е и сразмерот 50%:50%. Ваков сооднос постои како доста успешен кај Германскиот модел, според кој половина од местата се исполнети од униноминални изборни единици преку релативно мнозинство. Размислувањето за една ваква солуција има и своја аргументација, бидејќи идното организирање на изборите заради новата територијална подделба на нашата држава го оневозможува понатамошното применување на стариот изборен закон и Законот за изборни единици. При евентуална примена на наведениот мешовит модел потребна е нова подделба на 60 униноминални изборни единици со чија помош би се пополнувале 50% од мандатите во Собранието. Секако дека би требало да се води сметка вредноста на секој мандат добиен на овој начин да биде приближно еднаква. Со оглед на тоа што граѓаните би имале право на два гласа, вториот би го давале за партиската листа која ја преферираат, и резултатот би се пресметувал на национално ниво, за

96) Така во Албанија соодносот е 70%:30% Во Хрватска соодносот во Претставничкиот дом 50%:50% Во 1990 Бугарија имаше еден вид на мешовит систем, ја од 1993 година се применува исклучиво пропорционалната дистрибуција на мандатите

преостанатите 60 места<sup>97</sup>). На овој начин се смирува и противречноста помеѓу моќната партиска структура и популарните индивидуи кои би имале повеќе шанса да добијат мандат во униноминалните изборни единици<sup>98</sup>. Во случај на испразното претставничко место, практиката во примената на гласањето преку листа е во тоа што тие места можат да се заменуваат со други личности од партијата кои биле наведени во листата без дополнителни избори. Резонот е дека тие гласови се дадени на самата партија, и тие се активираат по потреба (се избегнуваат непотребните процедури за организирање на дополнителни избори, кои се иницираат во точно според законот утврден случај<sup>99</sup>). Се препорачува дистрибуцијата на мандатите да се реализира според D'Hondt формулата, од причина што дејствува окрупнувачки и ги елиминира проблемите што се јавуваат при примената на други формули кои презентираат остатоци.

Исто така, неопходно е и утврдување на изборен праг, но притоа би требало да бидеме свесни дека при утврдувањето на висината на прагот во наши услови како битни детерминанти се јавуваат недооформеноста на партиската аrena<sup>100</sup> и етничката хетерогеност. Школскиот пример за

97: Интересно решение во Израел е формирањето на приоритетот во рамките на определена партиска листа. Имено, на секој глаголичен месец е дозволено и без да е член на определена партија да учествува во процесот на номинирање и утврдување на кандидатите како и да гласа за нив, но оваа свое право тој може да го оствари само кај една партија.

98: Процесот на креирање на изборните единици не е единствена задача и претставува познавање на многу други факти за кои треба да се води сметка: постојат одредени групи кои не се точно географско-просторно посочени; но сакале да бидат политички претставени; имаат можност да го старат својот пат преку нивно обединување во една ИЕ; постојат подгрупи кои се управуваат попрекочно кога се заседат; те имаат здружничи покажан интерес, некаде би требало да се подвојуваат две подгрупи; здравиот "поклонишкој" ефект од "чувството дека се претставени грамади од едно подрачје, наместо дека ги покрива постојано претставени од нивните соседни локални единица. Ова резонирање може да се случи да биде значително воедно и со партиско-политички интереси кому варираат во својата објективност и исправност од случај до случај.

99: Ова правило важи и за кандидатите во униноминалните изборни единици, но во случај кога се присуствува и на одредена партиска листа. Во случај да се работи за независен кандидат, тогаш ве биде нужно да се организираат дополнителни избори.

100: Факт е дека бројот на политичките партии кои се регистрираат според одредбите на новиот Закон за политички партии е значително намален. Имено, според новиот закон за регистрација на политичките партии до крај на февруари 1995 било регистрираны 22 политички партии и тој ВМРО-Македонски национален демократски сојуз, ВМРО-демократска партија, Либерална партија, Социјалистичка партија, ВМРО-ДПМНЕ Социјал-демократски сојуз на Македонија, Партија за демократски просперитет со седиште во Тетово, Демократска партија на Македонија со седиште во Тетово, Демократска партија на Тирвите во Македонија, Демократска партија, ГДА-Исламски

стабилна партиска идентификација кај нас, ако на неа се гледа како на "стабилна психолошка поврзаност на избирачите кон една партија и тоа независно од промените на партиските определувања, па и од политичката успешност на партиите"<sup>101</sup>, може слободно да се каже дека не постои. Ако се земат предвид и новите партиски коалицирања, па и интегрирањето на повеќе постојни партии во нова, сето тоа говори дека е можно преку одделни технички решенија (прагот) да се предизвикуваат промени во партиската стратегија и во нивното окрунување (коалицирање, фузионирање). А сето тоа се рефлектира врз изборното однесување на гласачкото тело во државата. Во зависност од висината на изборниот праг, постој можност да се избегнат сите оние негативни последици иманентни за пропорционалните модели, бидејќи повисокиот праг може да произведе ефект близок на мнозинскиот. За македонски прилики интересно е да се препорача висина на изборен праг од 5%, кој ќе има степенот на партиската фракционализација во рамките на претставничкото тело. Заради постоењето на неколку етнички групи во земјата за кои така утврдениот праг би можел да биде превисок, потребно е да се предвидат (во случај таа група да не успее да обезбеди влез во Собранието преку униноминалните изборни единици) неколку дополнителни места кои би биле резервирани за тие групи. Ако големината на едно претставничко тело тендира да биде приближно кубен корен од бројот на населението, во тој случај оптимална големина на телото за Република Македонија била околу 126 мандати. Предвидувањето на ваков број на дополнителни места не би ја нарушила ниту уставната основа ниту би претставувало нерационално зголемување на Собранието.

Треба да се има на ум дека вистинскиот ефект од еден нов изборен систем не треба да се очекува уште при неговата прва примена. Неопходно е барем неколкукратно практикување на определен модел на изборен систем, за да

пат. Демократска партија на Србите во Македонија, Македонски национален фронт со седиште во Прилеп, Партија за целосна европизација на Ромите, Албански демократски сојуз-Либерална партија, Народни демократски партија, Демократска прогресивна партија на Ромите во Македонија, Странка за демократска акција, Работничка партија

101: Види Гояти "Социолошко-политиколошко значење на изборите" Дијалог бр 6 1994 г.

може да се согледа неговото реално влијание врз општественото ткиво. Секако, од еден компетентен изборен инженеринг се очекува пред се прифаќање на демократијата како основна цел, воспоставување на репрезентативни и одговорни институции, како и негување на општествена клима која ќе ја овозможи таквата политика. Јасно е дека различни модели на изборни системи поттикнуваат дистинктивни образци на однесување на елитите. Институционалните аранжмани сами по себе не се гаранција за однесувањето на елитите туку содејствуваат и други фактори: политичката култура на елитите, нивните калкулации и тактики, нивните конкретни позиции во однос на стратешкиот интерес на државата и сл. Претпоставка е дека вака дизајнираниот модел ќе придонесе во разрешувањето на конфликтите, односно дека само ако делува како механизам на интеграција на различните општествени сегменти ќе се создадат претпоставки заедничките демократски вредности да бидат прифатени од сите сегменти - како услов за траен и стабилен мир.

## Summary

The main focus of this research is various existing electoral models viewed from two perspectives. The first one is more global and treats basic electoral models and their variants that can be found in the wider literature regarding this matter. At the same time political experience and electoral practice in seats' allocation already present in many countries are taken under consideration as the practical dimension of the theoretical findings. The second aspect refers more concretely to the experience of the Republic of Macedonia with the electoral model that was practiced for the last two multiparty competitive national elections in 1990 and 1994. Further, these results were used to create simulation models that adopt various proportional representation models, in order to try to anticipate the eventual election outcome in case one of these solutions was adopted for the future distribution of seats in the Assembly. Final aim of this research would be the effort to describe the most acceptable and adequate electoral model for the Republic of Macedonia, having in mind the specificities of the country (population characteristics, social structure, present cleavages), and the goal the future model would like to achieve. This direction would likely try to restrain party fragmentation, to make system stability stronger, to help parties improve their structure and functioning, to enhance clearer party identification along program and ideology lines, to create efficient party elites and finally to achieve better functioning of the political system by putting a pressure over the elites to work together.

According to the general experience and the national characteristics, as the most desirable model a slightly altered variant of the German model is proposed. The number of Assembly seats is planned to remain the same, where half of the seats (60) are due to be filled from single member districts which would approximately have the same number of potential voters (equal seats' value). These seats would be elected by relative majority and here may compete independent candidates as well as individual party candidates. The other half of the Assembly seats (60) are going to be filled by regarding the whole country as one electoral district and distributing the seats by using party lists and

the D'Hondt formula on the total number of votes gained by each party nationwide. The difference from the German system would be that the proportional formula is going to be used for distribution of only half of the Assembly seats. Individual party candidates may also appear on their party list. For every possible vacant seat later, the relevant party may fill the place by offering the seat to a candidate who was next on the list, thus avoiding by-elections and additional procedures. The only by-elections possible would be for filling in the place of a missing independent candidate elected in a single member district. As a very important element in the overall model is treated the threshold that is planned to be 5% nationwide. This is a very powerful instrument in enforcing stronger parties, or encouraging parties to make coalitions. Since this high threshold would not allow members of some ethnic group to secure their representation in the assembly. Additional (up to 6) seats may be designed (the constitutional provisions allow it) which would be reserved for representatives of these groups.

#### **Консултирана литература:**

- Antoljak Deren Stefica.** "Izborni sistem i Duvergerov zakon". Politicka misao, 2/92
- Bogdanor Vernon.** "What is Proportional Representation?". A guide to the issues, Martin Robertson & Company, 1984
- Butler David.** Howard Penniman and Austin Ranney (Edited by). "Democracy at the Polls" A comparative study of competitive national elections, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington and London, 1981
- Diverze Moris.** "Uvod u politiku". Rad, Beograd, 1966
- Duverger Maurice.** "Duverger Law Forty Years Later". "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, Agathon Press Inc, New York, 1986
- Flores Juberias JD Carlos.** "The Transformation of Electoral Systems in Eastern Europe and its Political Consequences" paper presented at the International Scientific Conference "Transformation in Eastern Europe" Prague, November 1994
- Gallagher Michael.** "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems". Electoral Studies, 10/1991
- Гоати Владимира.** "Социолошко - политиколошко значење на изборите". Дијалог бр 6 1994 година
- Goati Vladimir.** Jugoslavija na prekretnici. Jugoslovenski institut za novinarstvo, Beograd, 1991
- Grdesic Ivan.** "Izbori u Hrvatskoj - birači, vrednovanje, preferencije". "Hrvatska u izborima 90". Naprijed, Zagreb, 1991
- Iversen Torben.** "Political Leadership and Representation in West European Democracies A Test of Three Models of Voting", American Journal of Political Science, Volume 38/ Number 1/February 1994
- Katz S. Richard.** "Intraparty Preference Voting", "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, Agathon Press Inc, New York, 1986
- Lijphart Arend and Grofman Bernard.** "Choosing an Electoral System" Issues and Alternatives. American Political Parties and Elections, Praeger Publishers, 1984
- Lijphart Arend.** "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas" "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, Agathon Press Inc, New York, 1986
- Кадар Јак.** Востоставување на системот на политичка демократија во некогашните тоталитарни диктатури и новите независни држави, во (На) вракање на демократијата, Македонско радио III Програма, бр 47-48
- Kasapovic Mirjana.** Предговор во . "Izborno pravo i stranacki sustav". Skolska knjiga, Zagreb, 1992
- Lijphart Arend.** "Electoral Systems and Party Systems - A study of Twenty - Seven Democracies 1945 - 1990. Oxford University Press, 1944

- Mackenzie W.J.M.**, "Free Elections" George Allen & Unwin LTD, London, 1958
- Markic Bostjan**, "Politische stranke, volilna kultura, volilni sistem". Teorija in praksa. Ljubljana, 7/8, 1992
- Милосавлевски Славко**, "Собранието на Република Македонија 1990 - 1994" Дијалог бр 6. Скопје "Студентски збор" 1994
- Милосавлевски Славко**, "Изборите во Република Македонија 1994" (анализи на "бройките"). Дијалог бр 7. 1994 година. НИО Студентски збор
- Митевски Манчо**, "Скици за некои изборни глобали и детали" Дијалог бр 7. 1994 година. НИО Студентски збор
- Nohlen Dieter**, "Izborni pravo i stranacki sustav". Skolska knjiga. Zagreb, 1992
- Ordeshook C. Peter, Shvetsova V. Olga**, "Ethnic Heterogeneity, Distinct Magnitude, and the Number of Parties". American Journal of Political Science, Volume 38/ Number 1/ February 1994
- Ornstein Norman**, "Улогата на парламентарниот состав во демократското општество", Zbornik o slobodi бр 3. Institute for Contemporary Studies Press
- Popovic Slavoljub**, "Elementi izbornog sistema", "Izbori u uslovima visestranackog sistema", Institut za kriminoloska i socioloska istraživanja, Beograd, 1990
- Rae Douglas W.**, "The Political Consequences of Electoral Laws". New Haven and London, Yale University Press, 1971
- Ramet, Sabrina Petra**, "Adaptation and Transformation in Communist and Post-Communist Systems". Westview Press, Oxford, 1992
- Riker H. William**, "Duverger's Law Revisited". "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, Agathon Press Inc. New York, 1986
- Rose Richard**, "Choosing an Electoral System". Bernard Grofman and Arend Lijphart, Issues and Alternatives. American Political Parties and Elections. Praeger Publishers, 1984
- Sartori Giovanni**, "The Influence of Electoral Systems Faulty Laws or Faulty Method?" "Electoral Laws and Their Political Consequences" Edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart. Agathon Press Inc. New York, 1986
- Taagepera Rein and Matthew Soberg Shugart**, "Designing Electoral Systems" Electoral Studies Vol 8, 1979
- Taagepera Rein** "The Size of National Assemblies". Social Science Research No1/ 1972

